

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 65 год. LXVII

10 мај 2011, вторник

Цената на овој број е 260 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1704. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2012 година.....	2	1711. Оглас за избор на 8 (осум) судии на Управниот суд на Република Македонија.....	15
1705. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг, односно за одбивање на барањето за основање и работа на давател на финансиски лизинг.....	3	1712. Одлука за усвојување на обрасци за спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат на 5-ти јуни 2011 година.....	16
1706. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво, односно за одбивање на барањето за основање и работа на финансиско друштво.....	7	1713. Одлука за изменување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	17
1707. Правилник за начинот на вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација.....	11	1714. Одлука за усвојување на обрасци за спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат на 5-ти јуни 2011 година.....	70
1708. Правилник за начинот на вршење на стручна оцена (ревизија) на рударски проекти.....	12	1715. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	94
1709. Решение за давање дозвола за колективно управување.....	14	1716. Правилник за формата, содржината и постапката за издавање, користење и одземање на службената легитимација на народниот правобранител, замениците и вработените во стручната служба на народниот правобранител..	96
1710. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 188/2010 од 20 април 2011 година.....	14	Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1704.**

Врз основа на член 15, став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09 и 95/10) и член 27-а, став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10 и 172/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2012 ГОДИНА****Член 1**

За стратешки приоритети во 2012 година се утврдуваат:

- зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење;
- интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на остварување на сите реформи и критериуми и решавање на спорот со Грција врз принципот на незагрозување на националниот идентитет;
- продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото;
- одржување добри меѓуетнички основи и поделнакво спроведување на законот и соживот врз принципите на меѓусебна толеранција и почит како и довршување на имплементацијата на Рамковниот договор;
- инвестирање во образованието како најсигурен пат за создавање силни индивидуи и силна држава.

Приоритетите од став 1 на овој член имаат поделнакво значење.

Член 2

За остварување на стратешките приоритети од член 1, став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните приоритетни цели:

- јакнење на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница и унапредување на регионалната соработка и добрососедските односи;
- подобрување на бизнис климата и креирање на еднакви можности за економски раст и развој на сите учесници во економските процеси;
- постигнување на позитивни стапки на економски раст;
- одржување на макроекономска стабилност и стабилност на курсот на денарот;
- спроведување на фискални политики во функција на поддршка на економскиот раст;

- воспоставување на одржливо ниво на јавниот долг преку одржување на умерено ниво на буџетски дефицит;
- зголемување на странските и домашните инвестиции;
- спроведување на активни политики за вработување со кои се делува врз знаењето и квалификациите на понудата на работна сила;
- искористување на обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност;
- спроведување на политиката за рамномерен регионален развој;
- натамошна поддршка на развојот на земјоделството и развојот на руралните средини;
- јакнење на надворешната, безбедносната и одбранбената политика;
- имплементација на Долгорочниот план за развој на одбраната (2010-2020);
- зголемување на учеството во политиките на ЕУ во областа на надворешните односи особено во развојната политика и хуманитарната помош;
- продолжување со реформата на јавната администрација;
- зајакнување на внатрешната финансиска контрола во субјектите од јавниот сектор;
- зголемување на ефективната, ефикасната и отчетноста на јавната администрација;
- јакнење на административните капацитети на централно и локално ниво;
- поголемо искористување на потенцијалите на информатичкото општество за подигање на нивото на писменост, зголемување на креативноста и иновативноста и пристап до образование и обука;
- јакнење на административните капацитети и координативните структури за преговори со ЕУ и користење на претпристапните фондови на ЕУ;
- постигнување на повисок степен на усогласеност на националното законодавство со законодавството на ЕУ;
- зајакнување на капацитетите за спроведување на европското законодавство, согласно приоритетите утврдени во Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА);
- унапредување на заштитата на фундаменталните човечки права;
- јакнење на транспарентната, независна и разновидна медиумска средина;
- промоција на културниот идентитет во функција на препознатливост на Република Македонија во меѓународни рамки и развој на туризмот;
- заштита и соодветно управување со културното наследство и негова ревитализација со цел да се поттикне социо-економскиот развој на национално и локално ниво;
- зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата;
- јакнење на борбата против тероризмот и организираниот криминал;

- јакнење на административните капацитети за борба со прекуграничниот криминал и корупцијата;
- јакнење на демократијата и владеењето на правото;
- заокружување на реформата во судството;
- зголемување на учеството на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики;
- јакнење на меѓуетничката доверба и довршување на спроведувањето на Рамковниот договор;
- заокружување на процесот на децентрализација, јакнење на децентрализираниот систем и фискалниот капацитет на единиците на локалната самоуправа;
- модернизација и унапредување на здравствениот сектор и воспоставување на одржлив, интегриран и ефикасен здравствен информатички систем;
- подобрување на квалитетот на образованието и науката преку спроведување на стратегиите и реформите во образованието и науката;
- осовременување на образовниот систем и науката со цел да се обезбедат компетенции потребни за пазарот на трудот и развој на економијата;
- инвестирање во изградбата на инфраструктурни објекти;
- одржливо управување со природните ресурси, заштита на природата и планирање на просторот;
- зголемување на контролата на индустриското загадување;
- зголемување на инвестициите во животната средина.

Член 3

Средствата потребни за финансирање на стратешките приоритети од член 1 на оваа одлука ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2012-2014 година.

Член 4

Во рамките на буџетскиот процес за 2012 година министерствата и другите органи на државната управа ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и приоритетни цели од член 1 и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2012 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр.51-2792/1
3 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1705.

Врз основа на член 3-ж став (2) од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002, 49/2003, 13/2006, 88/2008, 35/2011 и 51/2011), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДАВАТЕЛ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ, ОДНОСНО ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДАВАТЕЛ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг односно за одбивање на барањето, барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за статусни промени на давател на финансиски лизинг односно одбивање на барањето и барањето за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување на давател на финансиски лизинг односно за одбивање на барањето заради недонесување на решение во рокот утврден во членот 3-г став (1) од Законот за лизинг.

Член 2

Барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг, односно за одбивање на барањето се поднесува на образец – „Барање за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг, односно за одбивање на барањето“, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за статусни промени на давател на финансиски лизинг, односно одбивање на барањето се поднесува на образец – „Барање за донесување на решение за издавање на дозвола за статусни промени на давател на финансиски лизинг, односно одбивање на барањето“, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Барањето за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување на давател на финансиски лизинг, односно одбивање на барањето се поднесува на образец – „Барање за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување на давател на финансиски лизинг, односно одбивање на барањето“, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12-16347/1
3 мај 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ 1**ДО ПИСАРНИЦАТА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ****БАРАЊЕ**

за донесување на решение за добивање дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг

Од _____
(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице - подносител на барањето)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам министерот за финансии во рокот утврден во член 3-ж став (4) од Законот за лизинг да постапи по барањето за добивање дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг поднесено под број _____ од _____ година до Министерството за финансии.

Кон барањето поднесувам копија од барањето број _____ од _____ година.

Место и датум**Подносител на барањето**

ПРИЛОГ 2

ДО ПИСАРНИЦАТА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

БАРАЊЕ

за донесување на решение за добивање дозвола за статусни промени на давател на финансиски лизинг

Од _____
(назив на давател на финансиски лизинг - подносител на барањето)

(седиште на давател на финансиски лизинг - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам министерот за финансии во рокот утврден во член 3-ж став (4) од Законот за лизинг да постапи по барањето за добивање дозвола за статусни промени на давател на финансиски лизинг поднесено под број _____ од _____ година до Министерството за финансии.

Кон барањето поднесувам копија од барањето број _____ од _____ година.

Место и датум

Подносител на барањето

ПРИЛОГ 3

ДО ПИСАРНИЦАТА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

БАРАЊЕ

за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување
на давател на финансиски лизинг

Од _____
(назив на давател на финансиски лизинг - подносител на барањето)

(седиште на давател на финансиски лизинг - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам министерот за финансии во рокот утврден во член 3-ж став (4) од Законот за лизинг да постапи по барањето за добивање согласност за промена на член на орган на управување на давател на финансиски лизинг поднесено под број _____ од _____ година до Министерството за финансии.

Кон барањето поднесувам копија од барањето број _____ од _____ година.

Место и датум

Подносител на барањето

1706.

Врз основа на член 10-а став (2) од Законот за финансиски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 и 53/2011), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ФИНАНСИСКО ДРУШТВО, ОДНОСНО ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ФИНАНСИСКО ДРУШТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво односно за одбивање на барањето, барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за статусни промени на финансиско друштво односно одбивање на барањето и барањето за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување на финансиско друштво односно за одбивање на барањето заради недонесување на решение во рокот утврден во членот 10 став (1) од Законот за финансиски друштва.

Член 2

Барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво, односно за одбивање на барањето се поднесува на образец - „Барање за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво, односно за одбивање на барањето“, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за статусни промени на финансиско друштво, односно одбивање на барањето се поднесува на образец - „Барање за донесување на решение за издавање на дозвола за статусни промени на финансиско друштво, односно одбивање на барањето“, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Барањето за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување на финансиско друштво, односно одбивање на барањето се поднесува на образец - „Барање за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување на финансиско друштво, односно одбивање на барањето“, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12-16347/1
3 мај 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ПРИЛОГ 1

ДО ПИСАРНИЦАТА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

БАРАЊЕ

за донесување на решение за добивање дозвола за основање и работа на финансиско друштво

Од _____
(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице - подносител на барањето)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам министерот за финансии во рокот утврден во член 10-а став (4) од Законот за финансиски друштва да постапи по барањето за добивање дозвола за основање и работа на финансиско друштво поднесено под број _____ од _____ година до Министерството за финансии.

Кон барањето поднесувам копија од барањето број _____ од _____ година.

Место и датум

Подносител на барањето

ПРИЛОГ 2**ДО ПИСАРНИЦАТА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ****БАРАЊЕ**

за донесување на решение за добивање дозвола за статусни промени на финансиско друштво

Од _____
(назив на финансиско друштво - подносител на барањето)

(седиште на финансиско друштво - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам министерот за финансии во рокот утврден во член 10-а став (4) од Законот за финансиски друштва да постапи по барањето за добивање дозвола за статусни промени на финансиско друштво поднесено под број _____ од _____ година до Министерството за финансии.

Кон барањето поднесувам копија од барањето број _____ од _____ година.

Место и датум**Подносител на барањето**

ПРИЛОГ 3**ДО ПИСАРНИЦАТА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ****БАРАЊЕ**

за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување
на финансиско друштво

Од _____
(назив на финансиско друштво - подносител на барањето)

(седиште на финансиско друштво - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам министерот за финансии во рокот утврден во член 10-а став (4) од Законот за финансиски друштва да постапи по барањето за добивање согласност за промена на член на орган на управување на финансиско друштво поднесено под број _____ од _____ година до Министерството за финансии.

Кон барањето поднесувам копија од барањето број _____ од _____ година.

Место и датум**Подносител на барањето**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**1707.**

Врз основа на член 61 став 3 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија” бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА
(РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација.

Член 2

Стручна оцена (ревизија) на геолошка документација (елаборат за извршените детални геолошки истражувања), се врши врз основа на барање.

Стручна оцена (ревизија) не може да се врши за повеќе елаборати за извршените детални геолошки истражувања, освен доколку се работи за елаборати за класификација и прекатегоризација на рудните резерви кои се однесуваат за исто наоѓалиште.

Барањето од став 1 од овој член го поднесува имателот на концесијата за детални геолошки истражувања (во натамошниот текст: барателот).

Кон барањето од став 1 од овој член, барателот приложува:

1. елаборат за извршените детални геолошки истражувања (три оригинални примероци);
2. договор за концесија за детални геолошки истражувања (копија заверена од нотар);
3. проект за вршење на детални геолошки истражувања на просторот на кој е доделена концесијата за детални геолошки истражувања (копија заверена од нотар); и

4. доказ за извршена уплата на надоместокот за вршење на стручна оцена (ревизија).

Барањето за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација се поднесува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

Член 3

Комисијата за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација (во натамошниот текст: Комисијата) ја врши стручната оцена (ревизија) на геолошката документација во рок од 60 дена, сметано од денот на приемот на решението за формирање на Комисијата.

Член 4

По приемот на Решението за формирање на Комисијата, Претседателот на Комисијата во рок од седум дена закажува подготвителна седница.

На подготвителната седница од став 1 од овој член се утврдува дали барањето за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошката документација е во согласност со член 2 од овој правилник.

Доколку на подготвителната седница се утврди дека барањето е во согласност со член 2 од овој правилник, Комисијата донесува Решение за одржување на седница на која ќе се изврши разгледување на геолошката документација на која ќе се изврши стручна оцена (ревизија).

На подготвителната седница примерок од геолошката документација им се доставува на Претседателот и членовите на Комисијата.

Во решението од став 3 од овој член се определува датумот и местото на одржување на седницата кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на доставување на документацијата.

Решението од став 3 од овој член, заедно со покана за присуство му се доставува на барателот и изготвувачот на геолошката документација.

Член 5

Доколку на подготвителната седница се утврди дека барањето не е во согласност со член 2 од овој правилник, Комисијата определува рок во кој барателот ќе треба да изврши негово дополнување кој не може да биде подолг од 15 дена, од денот на приемот на известувањето.

Доколку и по рокот утврден во став 1 од овој член, барателот не ја достави потребната документација, Комисијата донесува Решение за одбивање на барањето за вршење на стручна оцена (ревизија).

Член 6

За извршената стручна оцена (ревизија) на геолошката документација, Комисијата изготвува ревизиски извештај.

Ревизискиот извештај особено содржи:

- мислење дали изготвувачот на геолошката документација ги исполнува условите согласно закон;
- мислење за содржината на геолошката документација;
- мислење за текстот и графичката документација на геолошката документација;
- евентуални забелешки и рок за нивно одстранување и
- препорака за издавање на ревизиска клаузула.

Член 7

На седницата се разгледуваат доставените писмени извештаи од претседателот и членовите на Комисијата, а со истите се запознаваат и барателот и изготвувачот на геолошката документација.

Пред одржувањето на седницата, претседателот и членовите на Комисијата доставуваат писмен извештај за стручната оцена (ревизија) на геолошката документација.

За текот на седницата се составува записник, во кој особено се наведува:

- датум и место на одржување на седницата;
- име и презиме на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата, изготвувачот на геолошката документација и претставникот на барателот;
- краток опис на текот на седницата;
- ревизиски извештај на Комисијата.

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на Комисијата, изготвувачот на геолошката документација и овластениот претставник на барателот.

Член 8

Доколку на седницата на која се разгледува геолошката документација, а во согласност со веќе доставените писмени извештаи од претседателот и членовите на Комисијата се утврди дека геолошката документација е изработена во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со позитивно мислење.

Доколку на седницата на која се разгледува геолошката документација, а во согласност со веќе доставените писмени извештаи од претседателот и членовите на Комисијата се утврди дека геолошката документација е изработена во согласност со закон, меѓутоа содржи некои недостатоци кои може да бидат отстранети во определен рок, Комисијата изготвува Ревизиски извештај во кој се наведуваат соодветни препораки и задолженија кои треба да бидат отстранети од изготвувачот на геолошката документација во определен рок.

Доколку Комисијата констатира дека геолошката документација не е изработена во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со негативно мислење.

Рокот од став 2 од овој член треба да биде доволен и истиот не може да биде подолг од 30 дена.

Врз основа на Ревизискиот извештај од став 2 на овој член, Комисијата донесува Решение за запирање на постапката за вршење на стручна оцена (ревизија).

Запирањето на постапката ќе трае до постапување на барателот согласно препораките и задолженијата содржани во Ревизискиот извештај од став 2 од овој член.

Доколку барателот постапи по препораките и задолженијата содржани во Ревизиски извештај во определеният рок, претседателот на Комисијата е должен да закаже продолжение на седницата на која била разгледувана геолошката документација, која е предмет на стручна оцена (ревизија). На продолжението на седницата се повикуваат и изготвувачот на геолошката документација и барателот.

На продолжението на седницата од став 7 од овој член, Комисијата ја разгледува геолошката документација од аспект на тоа дали е постапено по препораките и задолженијата.

Доколку Комисијата констатира дека е постапено по претходно дадените препораки и задолженија, како и тоа дека геолошката документација е изработена во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со позитивно мислење.

Доколку Комисијата констатира дека не е постапено по претходно дадените препораки и задолженија, како и тоа дека геолошката документација не е изработена во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со негативно мислење.

Во случај кога Ревизиски извештај е со негативно мислење, Комисијата ќе донесе Решение за одбивање на барањето за вршење на стручна оцена (ревизија).

Член 9

Врз основа на изготвениот Ревизиски извештај со позитивно мислење за предметната геолошката документација над која е спроведена постапка за вршење на стручна оцена (ревизија), Комисијата издава Ревизиска клаузула.

Ревизиската клаузула гласи:

“Геолошката документација е изработен во согласност со закон“.

Покрај Ревизиската клаузула од став 2 од овој член, истата содржи и податоци за барателот, називот на локалитетот за кој е изработена геолошката документација, изготвувачот на геолошката документација, место и датум на издавање.

Ревизиската клаузула ја потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата и истата ја заверува органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

Ревизиската клаузула се издава во пет примероци, од кои три се за барателот, а по два примероци за органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.24-1819/6
28 април 2011 година
Скопје

Министер за економија,
Фатмир Бесими, с.р.

1708.

Врз основа на член 61 став 3 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на стручна оцена (ревизија) на рударски проекти.

Член 2

Стручна оцена (ревизија) на рударски проекти се врши врз основа на барање.

Стручна оцена (ревизија) не може да се врши за повеќе рударски проекти, освен доколку се работи за дополнителни рударски проекти кои се однесуваат за исто наоѓалиште.

Барањето од став 1 од овој член го поднесува имателот на концесијата за детални геолошки истражувања или експлоатација на минерални сировини (во натамошниот текст: барателот).

Кон барањето од став 1 од овој член, барателот приложува:

1. рударски проект (три оригинални примероци);
2. договор за концесија за детални геолошки истражувања или експлоатација на минерални сировини (копија заверена од нотар);
3. елаборатот за извршените детални геолошки истражувања или елаборат од извршените детални геолошки истражувања за состојбата со резервите на минералните сировини заедно со извршена стручна оцена (ревизија) на просторот на кој е доделена концесијата за експлоатација (копија заверена од нотар) и
4. доказ за извршена уплата на надоместокот за вршење на стручна оцена (ревизија).

Барањето за вршење на стручна оцена (ревизија) на рударски проекти се поднесува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

Член 3

Комисијата за вршење на стручна оцена (ревизија) на рударски проекти (во натамошниот текст: Комисијата) ја врши стручната оцена (ревизија) на рударскиот проект во рок 60 дена, сметано од денот на приемот на решението за формирање на Комисијата.

Член 4

По приемот на решението за формирање на Комисијата, Претседателот на Комисијата во рок од седум дена закажува подготвителна седница.

На подготвителната седница од став 1 од овој член се утврдува дали барањето за вршење на стручна оценка (ревизија) на рударскиот проект е во согласност со член 2 од овој правилник.

Доколку на подготвителната седница се утврди дека барањето е во согласност со член 2 од овој правилник, Комисијата донесува Решение за одржување на седница на која ќе се изврши разгледување на рударскиот проект на кој ќе се изврши стручна оценка (ревизија).

На подготвителната седница примерок од рударскиот проект им се доставува на претседателот и членовите на Комисијата.

Во Решението од став 3 од овој член се определува датумот и местото на одржување на седницата кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на доставување на документацијата.

Решението од став 3 од овој член, заедно со покана за присуство му се доставува на барателот и главниот проектант.

Член 5

Доколку на подготвителната седница се утврди дека барањето не е во согласност со член 2 од овој правилник, Комисијата определува рок во кој барателот ќе треба да изврши негово дополнување кој не може да биде подолг од 15 дена, од денот на приемот на известувањето.

Доколку и по рокот утврден во став 1 од овој член, барателот не ја достави потребната документација, Комисијата донесува Решение за одбивање на барањето за вршење на стручна оценка (ревизија).

Член 6

За извршената стручна оценка (ревизија) на рударскиот проект, Комисијата изготвува ревизиски извештај.

Ревизискиот извештај особено содржи:

- мислење дали изготвувачот на рударскиот проект ги исполнува условите согласно закон;
- мислење за содржината на рударскиот проект;
- мислење за текстот и графичката документација на рударскиот проект;
- евентуални забелешки и рок за нивно одстранување и
- препорака за издавање на ревизиска клаузула.

Член 7

На седницата се разгледуваат доставените писмени извештаи од претседателот и членовите на Комисијата, а воедно со истите се запознаваат и барателот и главниот проектант.

Пред одржувањето на седницата, претседателот и членовите на Комисијата доставуваат писмен извештај во однос на стручна оценка (ревизија) на рударскиот проект.

За текот на седницата се составува Записник, во кој особено се наведува:

- датум и место на одржување на седницата;
- име и презиме на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата, главниот проектант и претставникот на барателот;

- краток опис на текот на седницата;
- ревидентски извештај на Комисијата.

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на Комисијата, главниот проектант и овластениот претставник на барателот.

Член 8

Доколку на седницата на која се разгледува рударскиот проект, а во согласност со веќе доставените писмени извештаи од претседателот и членовите на Комисијата се утврди дека рударскиот проект е изработен во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со позитивно мислење.

Доколку на седницата на која се разгледува рударскиот проект, а во согласност со веќе доставените писмени извештаи од претседателот и членовите на Комисијата се утврди дека рударскиот проект е изработен во согласност со закон, меѓутоа содржи некои недостатоци кои може да бидат отстранети во определен рок, Комисијата изготвува Ревизиски извештај во кој се наведуваат соодветни препораки и задолженија кои треба да бидат отстранети од проектантот во определен рок.

Доколку Комисијата констатира дека рударскиот проект не е изработен во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со негативно мислење.

Рокот од став 2 од овој член треба да биде доволен и истиот не може да биде подолг од 30 дена.

Врз основа на Ревизиски извештај од став 2 на овој член, Комисијата донесува Решение за запирање на постапката за вршење на стручна оценка (ревизија).

Запирањето на постапката ќе трае до постапување на барателот согласно препораките и задолженијата содржани во Ревизиски извештај од став 2 од овој член.

Доколку барателот постапи по препораките и задолженијата содржани во Ревизиски извештај во определен рок, претседателот на Комисијата закажува продолжение на седницата, на која бил разгледуван рударскиот проект, кој е предмет на стручна оценка (ревизија). На продолжението на седницата се повикуваат и главниот проектант и барателот.

На продолжението на седницата од став 7 од овој член, Комисијата го разгледува рударскиот проект од аспект на тоа дали е постапено по препораките и задолженијата.

Доколку Комисијата констатира дека е постапено по претходно дадените препораки и задолженија, како и тоа дека рударскиот проект е изработен во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со позитивно мислење.

Доколку Комисијата констатира дека не е постапено по претходно дадените препораки и задолженија, како и тоа дека рударскиот проект не е изработен во согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски извештај со негативно мислење.

Во случај кога, Ревизиски извештај е со негативно мислење, Комисијата ќе донесе Решение за одбивање на барањето за вршење на стручна оценка (ревизија).

Член 9

Врз основа на изготвениот Ревизиски извештај со позитивно мислење за предметниот рударски проект над кој е спроведена постапка за вршење на стручна оценка (ревизија), Комисијата издава Ревизиска клаузула.

Ревидентската клаузула гласи:
“Рударскиот проект е изработен во согласност со закон“.

Покрај Ревизиската клаузула од став 2 од овој член, истата содржи и податоци за барателот, називот на локалитетот за кој е изработен рударскиот проект, изготвувачот на рударскиот проект, главниот проектант, место и датум на издавање.

Ревизиската клаузула ја потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата и истата ја заверува органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

Ревизиската клаузула се издава во пет примероци, од кои три се за барателот, а по два примероци за органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1819/7
28 април 2011 година
Скопје

Министер за економија,
Фатмир Бесими, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

1709.

Врз основа на членовите 149 и 197 од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на РМ“ бр. 115/10 и 140/10), во согласност со членовите 130, 131, 132, 146, 147 и 148, а во врска со членот 156 од Законот, министерот за култура, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВУВАЊЕ

1. На организацијата за колективно управување, со назив: Здружение за заштита на авторските музички права „ЗАМП“ – Скопје, и се дава дозвола за колективно управување на следните права утврдени со Статутот на организацијата, што се во согласност со правата утврдени со Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на РМ“ бр. 115/10 и 140/10):

- Умножување и изнајмување неспенски музички дела на фонограми и видеограми;
- Јавно соопштување неспенски музички дела (јавно изведување; јавно пренесување; радиодифузно емитување; реемитување и ставање на располагање на јавноста);
- Кабелско реемитување неспенски музички дела и
- Надомест од правото на следство на оригинал (ракопис) на музички дела.

2. На организацијата од точка 1 на ова Решение, не и се дава дозвола за колективно управување на другите права утврдени со Статутот на организацијата.

3. Со донесувањето на ова Решение се смета дека на Организацијата од точка 1 на ова Решение, едновременно и се издава и согласност на новиот Статут на Здружението за заштита на авторски музички права бр. 47-2-0201 од 2.2.2011 година со кој целосно се заменува Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права (Пречистен текст) бр. 03-07 на 15.9.1998 година.

4. Организацијата од точка 1 на ова Решение, ги донесува и објавува општите акти утврдени со Законот за авторското право и сродните права во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на ова Решение.

5. Ова Решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и влегува во сила со денот на објавувањето.

6. Против ова Решение може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Државен секретар,
Дарко Стефановски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1710.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 20 април 2011 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 35 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за физичка култура во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, донесен на 21 мај 2009 година, 17 јуни 2010 и 29 јуни 2010 година од Наставно-научниот совет на Факултетот за физичка култура Скопје.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Чедомир Саздовски, Славица Новачевска, Сашо Тодоровски, Ристо Стаменов и Серјожа Гонторев сите од Скопје, со Решение У.бр.188/2010 од 2 март 2011 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 35 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспориениот член со Уставот и Законот за високото образование.

4. Судот на седницата утврди дека во оспориениот член 35 од Правилникот изборот на вработените во Центарот за физичко образование во наставни звања се врши согласно со член 184 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009 и 99/2009).

Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 9 од Уставот на Република Македонија, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 32 ставови 1 и 2 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност и секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.

Според член 51 од Уставот во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 184 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009 и 99/2009) кој е поместен во Преодните и завршните одредби од Законот, наставниците избрани во звањето лектор со завршено соодветно високо образование, како и наставник од Универзитетскиот спортски центар можат да бидат преизбрани според условите со Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2000, 49/2003, 113/2005 и 51/2007).

Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2000, 49/2003, 113/2005 и 51/2007) се предвидени наставно-научни, наставни и соработнички звања при што во членот 129 став 3 е предвидено дека на високите стручни школи наставни звања се: предавач, виш предавач и професор на високата стручна школа. Одредбите од став 3 на овој член соодветно се применуваат за наставниците од Универзитетскиот центар.

Од анализата на наведените одредби произлегува дека наведените законски одредби се од времен карактер, односно го уредуваат преодниот режим, покрај другите и на наставниците од Универзитетскиот центар, при што им е дадена можност на наставниците кои не ги исполнуваат условите од Законот за високото образование за избор во наставни звања доцент, вонреден професор и редовен професор да бидат реизбрани според услови од претходниот закон.

Оттука, имајќи предвид дека наведената одредба од членот 184 од Законот е од преоден карактер и како таква не претставува трајно решение (условно кажано), Судот оцени дека оспорениот член 35 од Правилникот овој преоден режим го трансформира во траен режим што значи наставниците во Центарот за физичка култура можат да се изберат само врз на основа на членот 35 од Правилникот.

Според Судот со самото дефинирање во оспорениот член дека изборот на наставниците во Центарот се врши согласно членот 184 од Законот за високо образование (кој предвидува избор по претходниот закон) во суштина се оневозможува во Центарот да се врши избор во наставни звања онака како што е предвидено во член 121, став 1 од Законот за високото образование, според кој на Факултетот наставно-научни звања се: доцент, вонреден професор и редовен професор. Поточно речено на наставниците во Центарот за физичко образование и покрај фактот што го исполнуваат условот за избор во наставни звања нема да им биде овозможено со примената на оспорениот член да бидат избрани во соодветни звања, на кој начин се повредува како начелото на еднаквост така и начелото на владеење на правото.

5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски д-р Гзими Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.188/2010

20 април 2011 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1711.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), објавува

О Г Л А С

1. За избор на 8 (осум) судии на Управниот суд.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Велко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на јавна функција треба да достави и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.5.2009 година), издаден од надлежната Комисија за верификација на факти, согласно наведениот закон.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр.07-785/1
9 мај 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**1712.**

Врз основа на член 34 од Привремениот деловник на Државната изборна комисија а во врска со член 31 став (2) точка (10) од Изборниот законик („Сл. весник на Р М “ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/2011 и 51/2011), Државната изборна комисија на седницата одржана на ден 3.5.2011 година ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ
ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ ЌЕ СЕ
ОДРЖАТ НА 5-ТИ ЈУНИ 2011 ГОДИНА**

I. Се усвојуваат следните обрасци:

1. образец број 7 - Решение за формирање на избирачки одбор за избирачко место број _____
2. образец број 7 А - Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на избирачки одбор за избирачко место број _____
3. образец број 9 - Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати за избор на пратеници

II. Оваа одлука и обрасците ќе се објават во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државната изборна комисија www.sec.mk

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Бр. 10-997/1
4 мај 2011 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Борис Кондарко, с.р.

1713.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/2011 и 51/11), Државната изборна комисија на седницата одржана на 06.05.2011 година, во состав: Претседател Борис Кондарко, Потпретседател м-р Субхи Јакупи и членовите Јован Јосифовски, Сашо Срцев, Влатко Сајкоски, Тања Алтанчиева и Бедредин Ибраими донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ**

I. Во Одлуките за формирање на општинските изборни комисиии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/11) се вршат следните изменувања и тоа:

1. Во составот на Општинската изборна комисија Кисела Вода членот СНЕЖАНКА ГУШЕВА вработена во Собрание на Република Македонија, се разрешува.

За член се именува ЖАНЕТА ВЕЛКОВСКА вработена во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Во составот на Општинската изборна комисија Арачиново членот АНА СТОЈАНОВСКА, вработена во ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ, СЕ РАЗРЕШУВА

За член се именува ЉУПЧО ЗОРОВ вработен во Државен архив на Р.М.

3. Во составот на Општинската изборна комисија Кривопаштани заменик членот МИНА МИЛЕНКОСКА, вработена во Општина КРУШЕВО, СЕ РАЗРЕШУВА

За заменик член се именува ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА вработена во Општина Крушево.

4. Во составот на Општинската изборна комисија Богданци членот ЈОВАНКА АМПОВА, вработена во Општина БОГДАНЦИ, СЕ РАЗРЕШУВА

За член се именува СИМОНА САВИЌ вработена во Општина Богданци.

5. Во составот на Општинската изборна комисија ШТИП заменик членот НИКОЛЧО ЛАЗАРОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, СЕ РАЗРЕШУВА

За заменик член се именува ПАНЧЕ КРАЛЕВ вработен во Генерален секретаријат на Влада на РМ.

6. Во составот на Општинската изборна комисија Вранештица УРОШ ДИМОСКИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ГОРАН СПАСЕНОВСКИ вработен во Општина Кичево.

7. Во составот на Општинската изборна комисија ГРАДСКО членот ВИОЛЕТА МАЛЧЕВА, вработена во Општина ГРАДСКО, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува НАТАША ДИМЕСКА вработена во Генерален секретаријат на Влада на РМ.

8. Во составот на Општинската изборна комисија Старо Нагоричане членот МИМИЦА ТОМОВСКА, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ВЕЛИМОН ТОМЕВ вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Во составот на Општинската изборна комисија Кичево членот ФИРИЈАЛЈЕ БИЈАЛИ, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ, се разрешува

За член се именува ФЛОРА АЛИМИ вработена во Јавно обвинителство на РМ.

10. Во составот на Општинската изборна комисија Тетово членот ГОРАН ДАВИДОВСКИ, вработен во БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ЃОКО ЃОРЃЕСКИ вработен во Министерство за финансии.

11. Во составот на Општинската изборна комисија Струга заменик претседателот ЈУЛИЈАНА МИЦЕВСКА, вработена во АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседател се именува ВИОЛЕТКА ЦУНТЕСКА, вработена во Министерство за образование и наука.

12. Во составот на Општинската изборна комисија Крива Паланка членот ЛИЛЈАНА СТОЈАНОВСКА, вработена во Општина КРИВА ПАЛАНКА, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува СТОЈНА АНГЕЛОВСКА вработена во Министерство за информатичко општество и администрација.

13. Во составот на Општинската изборна комисија Ново Село заменик членот БОРО КИТАНОВ, вработен во Општина БОСИЛОВО, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува ЛОРЕНТ ПАНЗОВ вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

14. Во составот на Општинската изборна комисија Кисела Вода, заменик членот ГОРДАНА КОЖУХАРОВА, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува СВЕТЛАНА ДИМОВСКА, вработена во Министерство за животна средина и просторно планирање.

15. Во составот на Општинската изборна комисија Струмица заменик членот ЛЕНЧЕ ТРАЈКОВА, вработена во Општина СТРУМИЦА, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува КАТЕРИНА НАКОВА, вработена во Јавно обвинителство на РМ.

16. Во составот на Општинската изборна комисија Струга заменик членот ГЕЗИМ ЕЛМАЗИ, вработен во Општина СТРУГА, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува АСТРИТ РИКА, вработен во Секретаријат за спроведување на рамковен договор.

17. Во составот на Општинската изборна комисија Дојран членот БЕЛМА БИЛАЛОГЛУ, вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува МАРИЈА ТРАЈКОВСКА, вработена во Министерство за надворешни работи.

18. Во составот на Општинската изборна комисија Струмица членот ДАНИЕЛА ГИДАЛОВА, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се СУЗАНА ТЕРЕЗИЌ-ТРЕНДОВА, вработена во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

19. Во составот на Општинската изборна комисија Петровец претседателот ХРИСТИНА ТРИПУНОВСКА, вработена во ГРАД СКОПЈЕ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува СОЃА КОСТОВСКА вработена во Министерство за транспорт и врски.

20. Во составот на Општинската изборна комисија Битола, членот СНЕЖАНА БОШЕВА, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА.

За член се именува ЗОРКА КУКУРЕКОВСКА-ЛЕКОВСКА Државно правобранителство.

21. Во составот на Општинската изборна комисија Кочани членот СУЗАНА ЈАНАЧКОВА, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА, вработена во Општина Кочани.

22. Во составот на Општинската изборна комисија Тетово, заменик членот ДУРИМЕ ИСЕНИ, вработена во Општина ТЕТОВО, се разрешува.

За заменик член се именува МИМОЗА ХАЛИЛИ вработена во Министерство за надворешни работи.

23. Во составот на Општинската изборна комисија Гази Баба членот БИЛЈАНА АПОСТОЛОВА, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува НЕВЕНКА СТАМЕНКОВСКА вработена во Секретаријат за европски прашања.

24. Во составот на Општинската изборна комисија Сарај, претседателот ЦИХАН СУЛЕЈМАНИ, вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува НЕРЏИВАН ИДРИЗИ вработена во Министерство за економија.

25. Во составот на Општинската изборна комисија Бутел заменик претседателот ИЉМИЈЕ ВЛАСАКУ, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседател се именува БЕСА ГРУБИ вработена во Министерство за образование и наука.

26. Во составот на Општинската изборна комисија Теарце, претседателот НЕВЗАТ ВЕЛЈИИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува НИЗАМЕДИН АМЕТИ, вработена во Општина Тетово.

27. Во составот на Општинската изборна комисија Брвеница, претседателот САУБИ ДЕМИРИ, вработен во Општина БРВЕНИЦА, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува ИЛИР АБДУЛРАХМАНИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковен договор.

28. Во составот на Општинската изборна комисија Ново Село членот РОМЕО ТРЕНОВ, вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува МИТКО ДИМИТРИЕВ вработен во Општина Ново Село.

29. Во составот на Општинската изборна комисија Центар, членот ЗОРАН НИКОЛОВСКИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ИВО ЧЕЛЕБИЕВ вработен во Општина Ѓорче Петров.

30. Во составот на Општинската изборна комисија Чаир, заменик претседател СИМОНИДА КАЦАРСКА, вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседател се именува НАЃА МОСКОВА ЈАНЕВСКА вработена во Министерство за култура.

Мандатот на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици на Општината изборна комисија изнесува 5 (пет) години.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за претседател, заменик претседател, членови или нивни заменици на општинските изборни комисии имаат право да поднесат Изјава за неприфаќање на именувањето.

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државната изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник на Република Македонија. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на Државната изборна комисија е конечно.

Бр. 10-810/3
9 мај 2011 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Борис Кондарко, с. р.

Образец број 7

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, во состав Претседател _____, и членовите _____ го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број _____.

За претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____ од _____ вработен во _____, адреса _____.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____ од _____ вработен во _____, адреса _____.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :

1) _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

2) _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :

3) _____ од _____ предложен од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член _____

4) _____ од _____ предложен од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :

1) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

2) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :

3) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

4) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината _____ и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

ВО _____

(место и дата)

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВИ

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 7А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, во состав Претседател _____, и членовите _____ го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор _____ на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : _____ се именува / избира
лицето _____ :

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот претседател / член _____

На местото на заменик претседателот / членот на избирачкиот одбор _____ на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : _____ се именува / избира
лицето _____ :

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот заменик претседател / член _____

(горниот дел се повторува онолку пати колку што има изменувања / дополнувања во избирачкиот одбор)

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината _____ и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

ВО _____

{ место и дата }

М.П.**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА****ПРЕТСЕДАТЕЛ**_____
_____**ЧЛЕНОВИ**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 9

член 31 ст. (2) т. 5 и 68 од Изборниот законик

ЗАПИСНИК**за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати за избор на пратеници**

Врз основа на член 31 став 2 точка 5 и член 68 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година со ждрепка го утврди редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче и тој број е ист во сите изборни единици.

Во изборната единица каде нема да има свој преставник, соодветниот број на подносителот на листата ќе биде изоставен и на негово место ќе биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место.

Согласно член 68 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија писмено поодделно ги извести овластените претставници на подносителот на листата на кандидати за денот и часот кога ќе се изврши ждрепката.

На седницата присуствуваа следните претставници на подносителите на листата на кандидати:

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. _____ | _____ |
| (име и презиме) | (назив на листа на кандидати) |
| 2. _____ | _____ |
| (име и презиме) | (назив на листа на кандидати) |

итн. до конечниот број на претставници на листите

За влечењето ждрепка на посебни ливчиња се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати. Ливчињата се превиткуваат, се ставаат во пликови, се спуштаат во кутија и се мешаат.

Овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат, според азбучниот редослед на името на подносителот (политичка партија, коалиција односно презимето на носителот на листата предложена од група избирачи) и влечат број по кој ќе се утврди редоследот за извлекување на редниот број на листата на кандидати.

Откако се утврди редоследот, овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат еден по еден и ги влечат пликовите во кои се наоѓаат посебните ливчиња, на кои се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати.

Извлеченото ливче преставува реден број на листата на кандидати во гласачкото ливче.

Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија :

1. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

2. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

3. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

4. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

.....

итн до вкупниот број на листите на кандидати

ВО _____

(место и дата)

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВИ

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Образец број 7

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Formulari numër 7

neni 37 paragrafi 2 pika 1 nga Kodi zgjedhor

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, во состав Претседател _____, и членовите _____ го донесе следното

Нë базë тë nenit 37 paragrafi 2 pika 1 нë lidhje me nenin 38 nga kodi zgjedhor („Gaz.zyrtare e RM, nr.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 dhe 54/11), Komisioni komunal i zgjedhjeve, нë seancën e mbajtur me datë _____, нë пërbërje Kryetar _____, dhe anëtarët _____ miratoi këtë

Р Е Ш Е Н И Е**AKTVENDIM****ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____
PËR FORMIMIN E KËSHILLIT ZGJEDHOR PËR VENDVOTIMIN NUMËR _____**

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број _____.

Formohet këshilli zgjedhor për venvotimin numër _____

За претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____
од _____ вработен во _____, адреса _____.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

Për kryetar të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhet _____
nga _____ i punësuar në _____, adresa _____.

Nënshkrimi personal i kryetarit të zgjedhur _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____
од _____ вработен во _____, адреса _____.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

Për zëvendëskryetar të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhet _____
nga _____ i punësuar në _____, adresa _____.

Nënshkrimi personal i zëvendëskryetarit të zgjedhur _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :

Për anëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen:

1) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

1) _____ nga _____ i punësuar në _____,
adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

2) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

2) _____ nga _____ i punësuar në _____,
adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

3) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

3) _____ nga _____ i punësuar në _____,
adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :

Për anëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen:

4) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член _____

4) _____ nga _____ i
proponuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

5) од _____ предложен од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член _____

5) _____ nga _____ i
propozuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :

Për zëvendësanëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen

1) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

1) _____ nga _____ i punësuar në
_____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

2) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

2) _____ nga _____ i punësuar në
_____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :

Për zëvendësanëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen

3) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

3) _____ nga _____ i
propozuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

4) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

4) _____ nga _____ i
propozuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината _____ и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Ky aktvendim hyn në fuqi me ditën e miratimit dhe do të shpallet në shtypin ditor të komunës _____ dhe në tabelën e shpalljeve të komunës.

Kopje nga vendimi dorëzohet në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

UDHËZIM JURIDIK:

Në pajtim me nenin 18 paragrafi 3 nga kodi zgjedhor kundër këtij vendimi i zgjedhuri/ i emëruari në afat prej 48 orëve nga dita e pranimit të njoftimit deri në Komisionin komunal të zgjedhjeve mund të parashtrojë deklaratë për mospranimin e e zgjedhjes/emërimit. Dorëzimi i Deklaratës me anë të postës nuk lejohet. Aktvendimi i Komisionit komunal të zgjedhjeve është përfundimtar.

Во/нë _____

{ место и дата }(vendi dhe data)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
KOMISIONI KOMUNAL I ZGJEDHJEVE
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR

М.П./V.V

ЧЛЕНОВИ

ANËTARË

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 7А

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Formulari numër 7A

neni 37 paragrafi (2) pika 1 nga KZ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, во состав Претседател _____, и членовите _____ го донесе следното

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 pika 1 në lidhje me nenin 38 nga Kodi zgjedhor („Gaz.zyrtare e RM. Nr.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 dhe 54/11), Komisioni komunal i zgjedhjeve, në seancën e mbajtur me datë _____, në përbërje Kryetar _____, dhe anëtarët _____ miratoi këtë:

Р Е Ш Е Н И Е**AKTVENDIM**

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E AKTVENDIMIT PËR FORMIMIN E KËSHILLIT ZGJEDHOR PËR VENDVOTIMIN NUMËR _____

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор _____ на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : _____ се именува / избира лицето _____ :

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот претседател / член

Në vend të kryetarit / anëtarit të këshillit zgjedhor _____ të cilit mandati i ndërpritet

(emri dhe mbiemri)

për këtë arsye : _____

_____ emërohet / zgjidhet personi : _____

(emri dhe mbiemri, adresa, institucion i ku është i punësuar ose partia politike e cila e ka propozuar)

nënshkrimi personal i kryetarit / anëtarit të
posaçmëruar _____

На местото на заменик претседателот / членот на избирачкиот одбор _____ на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : _____ се именува / избира лицето: _____ :

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот заменик претседател / член

Нë vend të zëvendëskryetarit / anëtarit të këshillit zgjedhor _____ të cilit
(emri dhe mbiemri)

i mandati i ndërpritet për këtë arsye : _____ emërohet /zgjidhet personi : _____

(emri dhe mbiemri,adresa, institucion i ku është i punësuar ose partia politike e cila e ka propozuar

nënshkrimi personal i zëvendëskryetarit
/zëvendësanëtarit të posaçmëruar

(горниот дел се повторува онолку пати колку што има изменувања / дополнувања во избирачкиот одбор)
(Pjesa e epërme përsëritet aq herë sa ka ndryshime/plotësime në këshillin zgjedhor)

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината _____ и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit dhe do të shpallet në shtypin zyrtar të komunës _____ dhe në tabelën e shpalljeve të komunës.

Kopje nga vendimi dorëzohet në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

UDHËZIM JURIDIK:

Në pajtim me nenin 18 paragrafi 3 nga kodi zgjedhor kundër këtij vendimi i zgjedhuri/ i emëruari në afat prej 48 orëve nga dita e pranimit të njoftimit deri në Komisionin komunal të zgjedhjeve mund të parashtrojë deklaratë për mospranimin e e zgjedhjes/emërimit. Dorëzimi i Deklaratës me anë të postës nuk lejohet. Aktvendimi i Komisionit komunal të zgjedhjeve është përfundimtar.

Bo/në _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

**М.П.
V.V**

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
KOMISIONI KOMUNAL I ZGJEDHJEVE
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR**

ЧЛЕНОВИ**ANËTARË**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 9

член 31 ст. (2) т. 5 и 68 од Изборниот законик

Formulari numër 9

Neni 31 paragrafi 2 pika 5 dhe neni 68 nga Kodi zgjedhor

ЗАПИСНИК PROCESVERBAL

**за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати за избор на пратеници
për tërheqjen e shortit të radhitjes së listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve**

Врз основа на член 31 став 2 точка 5 и член 68 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година со ждрепка го утврди редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче и тој број е ист во сите изборни единици.

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 1 dhe neni 68 nga Kodi zgjedhor, komisioni shtetëror i zgjedhjeve më _____ me short verifikoi rradhitjen e listave të kandidatëve në fletën e votimit dhe ky numër do të jetë i njëjtë në gjithë njësitë zgjedhore

Во изборната единица каде нема да има свој претставник, соодветниот број на подносителот на листата ќе биде изоставен и на негово место ќе биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место.

Në njësitë zgjedhore ku nuk do të ketë përfaqësues të vet, numri përkatës i parashtruesit të listës do të lihet dhe duke mos lënë zbrastirë në vend të tij do të shënohet numri rendor i bartësit të radhës.

Согласно член 68 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија писмено поодделно ги извести овластените претставници на подносителот на листата на кандидати за денот и часот кога ќе се изврши ждрепката.

Në pajtim me nenin 68 paragrafi (2) nga Kodi zgjedhor, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, me shkresë ndaras i njoftoi përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesit të listës së kandidatëve për ditën e mbajtjes së shortit.

Na sedницata prisustvuuva slednite pretstavnici na podnositelite na listata na kandidati:
Në seancë ishin të pranishëm këta përfaqësues të parashtruesve të listave të lkandidatëve:

- | | |
|--|-------|
| 1. _____
(име и презиме) (emri dhe mbiemri) | _____ |
| 2. _____
(име и презиме) emri dhe mbiemri) | _____ |

etj. deri në numrin përfundimtar të përfaqësuesve të listave

За влечењето ждрепка на посебни ливчиња се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати. Ливчињата се превиткуваат, се ставаат во пликови, се спуштаат во кутија и се мешаат.

Për tërheqjen e shortit në fleta të veçanta janë të shënuar numrat prej 1 deri në numrin e fundit të listave të propozuara. Fletët palohen, vihen në pliko lëshohen në kuti dhe përzihen.

Овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат, според азбучниот редослед на името на подносителот (политичка партија, коалиција односно презимето на носителот на листата предложена од група избирачи) и влечат број по кој ќе се утврди редоследот за извлекување на редниот број на листата на кандидати .

Përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të listës së kandidatëve hyjnë një nga një sipas radhitjes të alfabetit të emrit të parashtruesit(parti politike, koalicion ose grup zgjedhësish) dhe i tërheqin numër sipas të cilit do të verifikohet numri rendor i radhitjes të listës së kandidatëve.

Откако се утврди редоследот, овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат еден по еден и ги влечат пликовите во кои се наоѓаат посебните ливчиња, на кои се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати.

Përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve, pasi të verifikohet radhitja, hyjnë një nga një dhe i tërheqin plikot në të cilat gjenden fletët e veçanta ku janë të shkruar numrat prej 1 deri në numrin e fundit të listës së kandidatëve.

Извлеченото ливче претставува реден број на листата на кандидати во гласачкото ливче.

Fleta e tërhequr paraqet numrin rendor të listës së kandidatëve në fletën e votimit

Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија :

Me shortin e kryer të listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë u verifikua kjo rradhitje:

1. _____
- (назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)
- (emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)
2. _____
- (назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати) (
- emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

3. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати) (

(emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

4. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

(emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

.....
итн до вкупниот број на листите на кандидати
etjderi në numrin përfundimtar të listave të kandidatëve

во/нë _____

(место и дата)(vendi dhe data)

М.П./V.V

Државна изборна комисија
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR

ЧЛЕНОВИ

ANËTARË

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Образец број 7

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Formulari numër 7

neni 37 paragrafi 2 pika 1 nga Kodi zgjedhor

Образец број 7

Члан 37. ст. (2) т.1 Изборног законика

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, во состав Претседател _____, и членовите _____ го донесе следното

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 pika 1 në lidhje me nenin 38 nga kodi zgjedhor („Gaz.zyrtare e RM, nr.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 dhe 54/11), Komisioni komunal i zgjedhjeve, në seancën e mbajtur me datë _____, në përbërje Kryetar _____, dhe anëtarët _____ miratoi këtë

На основу чланова 37. ст. 2. т. 1. у вези са чланом 38.Изборног законика („Сл. лист РМ“, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинска изборна комисија, на седници одржаној на дан _____ године, у саставу Председник _____, и чланови _____ доноси следеће

РЕШЕНИЕ

AKTVENDIM

РЕШЕЊЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____
ПËR FORMIMIN E KËSHILLIT ZGJEDHOR PËR VENDVOTIMIN NUNËR _____
О ФОРМИРАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број _____.

Formohet këshilli zgjedhor për venvotimin numër _____

Формира се бирачки одбор за бирачко место број _____.

За претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____
_____ од _____ вработен во _____, адреса _____.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

Për kryetar të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhet _____
_____ nga _____ i punësuar në _____, adresa _____.

Нënshkrimi personal i kryetarit të zgjedhur _____

За председника бирачког одбора број _____ бира се _____
из _____ запослен у _____, адреса _____.

Својеручни потпис избраног председника _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____
од _____ вработен во _____, адреса _____.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

Për zëvendëskryetar të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhet _____
nga _____ i punësuar në _____, adresa _____.

Нënshkrimi personal i zëvendëskryetarit të zgjedhur _____

За заменика председника бирачког одбора број _____ бира се _____
из _____ запослен у _____, адреса _____.

својеручни потпис избраног заменика председника _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :

Për anëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen:

За чланове бирачког одбора број _____ бирају се:

1) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

1) _____ nga _____ i punësuar në _____,
adresa e venbanimit _____;

Нënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

1) _____ из _____ запослен у _____,
адреса становања _____;

својеручни потпис избраног члана _____

2) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

2) _____ nga _____ i punësuar në _____,
adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

2) _____ из _____ запослен у _____,
адреса становања _____;

својеручни потпис избраног члана _____

3) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

3) _____ nga _____ i punësuar në _____,
adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

3) _____ из _____ запослен у _____,
адреса становања _____;

својеручни потпис избраног члана _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :

Për anëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen:

За чланове бирачког одбора број _____ именују се:

4) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член _____

4) _____ nga _____ i
propozuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

4) _____ из _____ предложен
од политичке странке _____, адреса становања _____;

својеручни потпис именованог члана _____

5) од _____ предложен од политичката партија _____, адреса на
живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член _____

5) _____ nga _____ i
propozuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

5) _____ из _____ предложен од
политичке странке _____ адреса становања _____;

својеручни потпис именованог члана _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :

Për zëvendësanëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen

За заменике чланова бирачког одбора _____ бирају се:

1) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

1) _____ nga _____ i punësuar në
_____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

1) _____ из _____ запослен у _____,
адреса становања _____;

својеручни потпис избраног заменика члана _____

2) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

2) _____ nga _____ i punësuar në
_____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

2) _____ из _____ запослен у _____,
адреса становања _____;

својеручни потпис избраног заменика члана _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :

Për zëvendësanëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen

За заменике чланова бирачког одбора број _____ именују се:

3) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;
своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

3) _____ nga _____ i
proponuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;
Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

3) _____ из _____ предложен
од политичке странке _____, адреса становања _____;

4) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;
своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

4) _____ nga _____ i
proponuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;
Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

4) _____ из _____ предложен од
политичке странке _____, адреса становања _____;

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината _____ и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Ky aktvendim hyn në fuqi me ditën e miratimit dhe do të shpallet në shtypin ditor të komunës _____ dhe në tabelën e shpalljeve të komunës.

Kopje nga vendimi dorëzohet në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve.

Ово решение ступа на снагу са даном његовог доношења а објавиће се у службеном листу општине _____ и на огласној табли општине.

Копија решеса доставља се Државној изборној комисији.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

UDHËZIM JURIDIK:

Në pajtim me nenin 18 paragrafi 3 nga kodi zgjedhor kundër këtij vendimi i zgjedhuri/ i emëruari në afat prej 48 orëve nga dita e pranimit të njoftimit deri në Komisionin komunal të zgjedhjeve mund të parashtrojë deklaratë për mospranimin e e zgjedhjes/emërimit.
Dorëzimi i Deklaratës me anë të postës nuk lejohet.
Aktvendimi i Komisionit komunal të zgjedhjeve është përfundimtar.

ПРАВНА ПОУКА:

Против овог решења, сходно члану 18. став 3. Изборног законика, изабрано / именовано лице има право да поднесе Изјаву о неприхватању избора / именовања Општинској изборној комисији, у року од 48 часова, рачунајући од дана пријема обавештења.
Достављање Изјаве поштом није дозвољено.
Решење општинске изборне комисије је коначно.

Bo/në /y _____

(место и дата)(vendi dhe
data)(место и датум)

М.П./V.V/ М.П.

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
KOMISIONI KOMUNAL I ZGJEDHJEVE
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК**

ЧЛЕНОВИ**ANËTARË****ЧЛАНОВИ**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 7
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик
Form No. 7
SK'nin 37. Maddesi'nin 2. Fıkrası'nın 1. Bendi

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, во состав Претседател _____, и членовите _____ го донесе следното

SK'nin 37. Maddesi'nin 2. Fıkrası'nın 1. Bendi ve 38. Madde'ye istinaden (Makedonya Cumhuriyeti 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ve 54/11 sayılı Resmi Gazeteleri), Belediye Seçim Komisyonu Tarafından, Başkan _____ ve Üyeler _____ 'in Katılımıyla _____ Tarihinde Düzenlenen Mecliste Aşağıdaki Karara Varılmıştır:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____
_____ NUMARALI SEÇİM YERİNE YÖNELİK SEÇİM HEYETİNİN
OLUŞTURULMASI
KARARI

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број _____ .
_____ numaralı seçim yerinde Seçim Heyeti oluşturulur.

За претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____
_____ од _____ вработен во _____, адреса _____.
своерачен потпис на избраниот претседател _____

_____ numaralı Seçim Heyeti Başkanlığına, _____ çalışmakta olan,
_____ adresinde ikamet eden _____ seçilmiştir.

Başkanın imzası _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____
_____ од _____ вработен во _____, адреса _____.
своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

_____ numaralı Seçim Heyeti Başkan Yardımcılığına, _____ çalışmakta olan,
_____ adresinde ikamet eden _____ seçilmiştir.

Başkan yardımcısının imzası _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :
_____ numaralı seçim yerinde Seçim Heyeti üyeleri oluşturulur:

1) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;
своерачен потпис на избраниот член _____

1) _____ çalışmakta olan, _____ adresinde ikamet eden
_____ seçilmiştir.;
Seçilen üyenin imzası _____

2) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;
своерачен потпис на избраниот член _____

2) _____ çalışmakta olan, _____ adresinde ikamet eden
_____ seçilmiştir.;
Seçilen üyenin imzası _____

3) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;
своерачен потпис на избраниот член _____

3) _____ çalışmakta olan, _____ adresinde ikamet eden
_____ seçilmiştir.
Seçilen üyenin imzası _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :
_____ numaralı seçim yerinde Seçim Heyeti üyeleri oluşturulur:

4) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;
своерачен потпис на именуваниот член _____

4) _____ yaşamakta olan _____ siyasi partisi tarafından
teklif edilen, _____ adresinde ikamet eden _____.
Seçilen üyenin imzası _____

5) од _____ предложен од политичката партија _____, адреса на
живеење _____;
своерачен потпис на именуваниот член _____

5) _____ yaşamakta olan _____ siyasi partisi tarafından
teklif edilen, _____ adresinde ikamet eden _____;

Seçilen üyenin imzası _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :
_____ numaralı seçim yerindeki Seçim Heyeti üye vekilleri seçilmiştir:

1) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

1) _____ çalışan, _____ ten, _____ adresinde
ikamet eden _____.

Üye yardımcısının imzası _____

2) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

2) _____ çalışan, _____ ten, _____ adresinde
ikamet eden _____.

Üye yardımcısının imzası _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :
_____ numaralı seçim yerindeki Seçim Heyeti üye vekilleri seçilmiştir:

3) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

3) _____ yaşamakta olan _____ siyasi partisi tarafından teklif
edilen, _____ adresinde ikamet eden _____;

Üye yardımcısının imzası _____

4) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

4)) _____ yaşamakta olan _____ siyasi partisi tarafından
teklif edilen, _____ adresinde ikamet eden _____;

Uye yardımcısının imzası _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината _____ и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

İşbu Karar, alındığı gün itibarıyla yürürlüğe girer. _____ Belediyesi dergisinde ve belediye haberler panosunda yayınlanacaktır.

İşbu Karar'ın bir nüshası Devlet Seçim komisyonu'na takdim edilir.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

НУКУКИ СЌРЕЌ:

Seçim Kararnamesi'nin 18. Maddesi'nin 3. Fıkrası'na istinaden belirlenmiş / seçilmiş olan kişi, Belediye Seçim Komisyonu tarafından seçilmiş / belirlenmiş olan durumu kabul etmediğine dair taahhütname hazırlayıp, kabul edildiği günden başlayarak en geç 48 saat içerisinde Belediye Seçim Komisyonu'na sunar.

Taahhütmenin posta aracılığıyla gönderilmesine izin verilmez.

Belediye Seçim Komisyonu'nun Kararı kesindir.

Bo/Yer _____

(место и дата)(Yer ve tarih)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ
BELEDİYE SEÇİM KOMİSYONU
BAŞKANI

М.П./MÜHÜR

ЧЛЕНОВИ

ÜYELER

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 7

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Formulari număr 7

neni 37 paragrafi 2 pika 1 nga Kodi zgjedhor

Formulari numero 7

dženo 37 st.2 nukta 1 tar Alusaribaskoro kanuniko

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр. Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, во состав Претседател _____ и членовите _____ го донесе следното

Нë базë тë nenit 37 paragrafi 2 pika 1 нë lidhje me nenin 38 nga kodi zgjedhor („Gaz.zyrtare e RM, nr.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 dhe 54/11), Komisioni komunal i zgjedhjeve, нë seancën e mbajtur me datë _____, нë пërbërje Kryetar _____, dhe anëtarët _____ miratoi këtë

Upri funda taro džene 37 st.2 n.1 a phanlo e dženea 38 tar Alusaribaskoro kanuniko(“ OF.gazeta ki Republika Makedonia, num. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 thaj 54/11), ki bešin ikerdi ko dive _____ berš, saikerdi taro Prezidenti _____ thaj o džene _____ angja akaja

Р Е Ш Е Н И Е

AKTVENDIM

ČHINAVIN

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____

PËR FORMIMIN E KËSHILLIT ZGJEDHOR PËR VENDVOTIMIN NUNËR _____

BAŠI FORMIRIBE ALUSARIBASKORO KOMITETI NUMERO _____

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број _____.

Formohet këshilli zgjedhor për venvotimin număr _____

Formirinela pe alusaribaskoro komiteti baş alusaribaskoro than numero _____

За претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____ од _____ вработен во _____, адреса _____.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

Për kryetar të këshillit zgjedhor număr _____ zgjidhet _____ nga _____ i punësuar në _____, adresa _____.

Nënshkrimi personal i kryetarit të zgjedhur _____

Baši prezidenti ko alusaribaskoro komiteti numero _____ alusarela
pe _____ taro _____ bukjarno ko _____, adresa _____

korkorivastesar hramovin tar alusardo prezidenti _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број _____ се избира _____
од _____ вработен во _____, адреса _____.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

Për zëvendëskryetar të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhet _____
nga _____ i punësuar në _____, adresa _____.

Nënshkrimi personal i zëvendëskryetarit të zgjedhur _____

Baši teliprezidenti ko alusaribaskoro komiteti numero _____ alusarela
pe _____ taro _____ bukjarno ko _____, adresa _____

korkorivastesar hramovin tar alusardo teliprezidenti _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :

Për anëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen:

Baše džene ko alusaribaskoro komiteti numero _____ alusarena pe:

1) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

1) _____ nga _____ i punësuar në
_____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

1) _____ taro _____ bukjarno ko _____
Dživdipaskiri adresa _____

korkorivastesar hramovin tar alusardo dženo _____

2) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

2) _____ nga _____ i punësuar në _____,
adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

2) _____ taro _____ bukjarno ko _____
Dživdipaskiri adresa _____

korkorivastesar hramovin tar alusardo dženo _____

3) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член _____

3) _____ nga _____ i punësuar në _____,
adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

3) _____ taro _____ bukjarno ko _____
Dživdipaskiri adresa _____

korkorivastesar hramovin tar alusardo dženo _____

За членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :
Për anëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen:
Baše džene ko alusaribaskoro komiteti numero _____ anavkerena pe:

4) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член _____

4) _____ nga _____ i
propozuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

4) _____ taro _____ bahankerdo
Tari politikani partia _____ dživdipaskiri adresa _____

korkorivastesar hramovin tar anavkerdo dženo _____

5) од _____ предложен од политичката партија _____, адреса на
живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член _____

5) _____ nga _____ i
proponuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

5) _____ taro _____ bahankerdo

Tari politikani partia _____ d'živdipaskiri adresa _____

korkorivastesar hramovin tar anavkerdo d'ženo _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат :

Për zëvendësanëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen

Başe d'ženengere iranutne ko alusaribaskoro komiteti numero _____ alusarena pe:

1) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

1) _____ nga _____ i punësuar në
_____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

1) _____ taro _____ bukjarno ko _____

D'živdipaskiri adresa _____

korkorivastesar hramovin tar alusardo d'ženeskoro
iranutno _____

2) _____ од _____ вработен во _____,
адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

2) _____ nga _____ i punësuar në
_____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit zgjedhur _____

2) _____ taro _____ bukjarno ko _____

D'živdipaskiri adresa _____

korkorivastesar hramovin tar alusardo d'ženeskoro
iranutno _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се именуваат :
Për zëvendësanëtarë të këshillit zgjedhor numër _____ zgjidhen
Baše dženengere iranutne ko alusaribaskoro komiteti numero _____ anavkerena pe:

3) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

3) _____ nga _____ i
proponuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

3) _____ taro _____ bahankerdo

Tari politikani partia _____ dživdipaskiri adresa _____

korkorivastesar hramovin tar anavkerdo dženeskoro

iranutno _____

4) _____ од _____ предложен
од политичката партија _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

4) _____ nga _____ i
proponuar nga partia politike _____, adresa e venbanimit _____;

Nënshkrimi personal i anëtarit të zgjedhur _____

4) _____ taro _____ bahankerdo

Tari politikani partia _____ dživdipaskiri adresa _____

korkorivastesar hramovin tar anavkerdo dženeskoro

iranutno _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината _____ и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Ky aktvendim hyn në fuqi me ditën e miratimit dhe do të shpallet në shtypin ditor të komunës _____ dhe në tabelën e shpalljeve të komunës.

Kopje nga vendimi dorëzohet në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve.

Akaja çinavin khuvela ko takati e divea taro leskoro anibe a ka avazikerel pe ki oficialnikani patrin tari komuna _____ thaj ki avazikeribaskiri tabla ki komuna.

Kopia tari çinavin biçhalela pe dži Raštrakiri alusaribaskiri komisia.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

UDHËZIM JURIDIK:

Në pajtim me nenin 18 paragrafi 3 nga kodi zgjedhor kundër këtij vendimi i zgjedhuri/ i emëruari në afat prej 48 orëve nga dita e pranimit të njoftimit deri në Komisionin komunal të zgjedhjeve mund të parashtrojë deklaratë për mospranimin e e zgjedhjes/emërimit. Dorëzimi i Deklaratës me anë të postës nuk lejohet. Aktvendimi i Komisionit komunal të zgjedhjeve është përfundimtar.

Bo/në _____

(место и дата)(vendi dhe data)

М.П./V.V

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
KOMISIONI KOMUNAL I ZGJEDHJEVE
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR

ЧЛЕНОВИ

АНЕТАРЕ

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 7А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ
Formulari numër 7A
neni 37 paragrafi (2) pika 1 nga KZ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, во состав Претседател _____, и членовите _____ го донесе следното

SK'nin 37. Maddesi'nin 2. Fıkrası'nın 1. Bendi ve 38. Madde'ye istinaden (Makedonya Cumhuriyeti 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ve 54/11 sayılı Resmi Gazeteleri), Belediye Seçim Komisyonu Tarafından, Başkan _____ ve Üyeler _____ 'in Katılımıyla _____ Tarihinde Düzenlenen Mecliste Aşağıdaki Karara Varılmıştır:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____
NUMARALI SEÇİM YERİNE YÖNELİK SEÇİM HEYETİNİN
OLUŞTURULMASI KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE DOLDURULMASI
KARARI

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор _____ на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : _____ се именува / избира лицето _____ :

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот претседател / член _____

Aşağıdaki hususlardan dolayı Seçim Heyeti'ndeki görevi tamamlanmış olan Seçim Heyeti Başkanı / Üyesi _____ (isim ev soyisim) yerine _____ (isim, soyisim, adres, nerede çalıştığına dair bilgi veya hangi siyasi partisinden teklif edilmiş) seçilmiştir.

Yeni seçilen Başkanın / Üyenin imzası _____

На местото на заменик претседателот / членот на избирачкиот одбор _____ на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : _____ се именува / избира лицето: _____ :

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот заменик претседател / член

Aşağıdaki hususlardan dolayı Seçim Heyeti'ndeki görevi tamamlanmış olan Seçim Heyeti Başkan Yardımcısının / Üyesinin _____ (isim ev soyisim) yerine _____ (isim, soyisim, adres, nerede çalıştığına dair bilgi veya hangi siyasi partisinden teklif edilmiş) seçilmiştir.

Yeni seçilen Başkan Yardımcısının / Üyesinin imzası

(горниот дел се повторува онолку пати колку што има изменувања / дополнувања во избирачкиот одбор)
(Yukarıdaki kısım değişiklik yapıldığı kadarıyla aynı şekilde tekrarlanmaktadır)

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината _____ и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

İşbu Karar, alındığı gün itibarıyla yürürlüğe girer. _____ Belediyesi dergisinde ve belediye haberler panosunda yayınlanacaktır.

İşbu Karar'ın bir nüshası Devlet Seçim komisyonu'na takdim edilir.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

HUKUKİ SÜREÇ:

Seçim Kararnamesi'nin 18. Maddesi'nin 3. Fıkrası'na istinaden belirlenmiş / seçilmiş olan kişi, Belediye Seçim Komisyonu tarafından seçilmiş / belirlenmiş olan durumu kabul etmediğine dair taahhütname hazırlayıp, kabul edildiği günden başlayarak en geç 48 saat içerisinde Belediye Seçim Komisyonu'na sunar.

Taahhütnamenin posta aracılığıyla gönderilmesine izin verilmez.

Belediye Seçim Komisyonu'nun Kararı kesindir.

Bo/Yer _____

(место и дата)(Yer ve tarih)

М.П./MÜHÜR

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
BELEDİYE SEÇİM KOMİSYONU
BAŞKANI**

ЧЛЕНОВИ

ÜYELER

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 7А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ
Formulari numër 7A
neni 37 paragrafi (2) pika 1 nga KZ
Образец број 7А
члан 37. ст. (2) т. 1. ИЗ-а

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, во состав Претседател _____, и членовите _____ го донесе следното

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 pika 1 në lidhje me nenin 38 nga Kodi zgjedhor („Gaz.zyrtare e RM. Nr.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 dhe 54/11), Komisioni komunal i zgjedhjeve, në seancën e mbajtur me datë _____, në përbërje Kryetar _____, dhe anëtarët _____ miratoi këtë:

На основу чланова 37. ст. 2. т. 1. у вези са чланом 38. Изборног законика („Службени лист РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинска изборна комисија, на седници одржаној на дан _____ године, у саставу Председник _____, и чланови _____, доноси следеће

Р Е Ш Е Н И Е
AKTVENDIM
Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E AKTVENDIMIT PËR FORMIMIN E KËSHILLIT ZGJEDHOR PËR VENDVOTIMIN NUMËR _____
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор _____ на кого му престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : _____ се именува / избира лицето _____ :

(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот претседател / член _____

Në vend të kryetarit / anëtarit të këshillit zgjedhor _____ të cilit mandati i ndërpritet (emri dhe mbiemri)

për këtë arsye : _____ emërohet / zgjidhet _____

personi :

_____ .
(emri dhe mbiemri, adresa, institucion i ku është i punësuar ose partia politike e cila e ka propozuar)

nënshkrimi personal i kryetarit /anëtarit të
 posaemëruar _____

На место председника / члана бирачког одбора _____ коме је престао мандат у
 бирачком одбору,

(име и презиме)

из _____ следећих _____ разлога: _____ именује се / бира се
 лице _____ :

_____ .
(име и презиме, адреса, институција где је запослен или политичка странка од које је предложен)

својеручни потпис новоименованог /
 новоизабраног председника / члана _____

На местото на заменик претседателот / членот на избирачкиот одбор _____ на кого му
 престанал

(име и презиме)

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : _____ се именува / избира
 лицето: _____ :

_____ .
(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на новоименуваниот /
 новоизбраниот заменик претседател / член _____

Нë vend të zëvendëskryetarit / anëtarit të këshillit zgjedhor _____ të cilit
(emri dhe mbiemri)

i mandati i ndërpritet për këtë arsye : _____ emërohet /zgjidhet

personi :

_____ .
(emri dhe mbiemri, adresa, institucion i ku është i punësuar ose partia politike e cila e ka propozuar)

nënshkrimi personal i zëvendëskryetarit
 /zëvendësanëtarit të posaemëruar _____

На место заменика председника / члана бирачког одбора _____ коме је престао
(име и презиме)
мандат у бирачком одбору, из следећих разлога : _____
именује се / бира се
лице: _____

(име и презиме, адреса, институција где је запослен или политичка странка од које је предложен)

својеручни потпис новоименованог / новоизабраног
заменика председника / члана _____

(горниот дел се повторува онолку пати колку шио има изменувања / дополнувања во избирачкиот одбор)

(Pjesa e epërme përsëritet at herë sa ka ndryshime/plotësime në këshillin zgjedhor)

(горњи део понавља се онолку пута колико има измена/допуна у бирачком одбору)

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината _____ и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit dhe do të shpallet në shtypin zyrtar
të komunës _____ dhe në tabelën e shpalljeve të komunës.

Kopje nga vendimi dorëzohet në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve.

Ово решење ступа на снагу са даном његовог доношења а објавиће се у службеном листу општине
_____ и на огласној табли општине.

Копија решења доставља се Државној изборној комисији.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

UDHËZIM JURIDIK:

Në pajtim me nenin 18 paragrafi 3 nga kodi zgjedhor kundër këtij vendimi i zgjedhuri/ i emëruari në afat prej 48 orëve nga dita e pranimit të njoftimit deri në Komisionin komunal të zgjedhjeve mund të parashtrojë deklaratë për mospranimin e e zgjedhjes/emërimit. Dorëzimi i Deklaratës me anë të postës nuk lejohet. Aktvendimi i Komisionit komunal të zgjedhjeve është përfundimtar.

ПРАВНА ПОУКА:

Против овог решења, сходно члану 18. став 3. Изборног законика, избрано / именовано лице има право да поднесе Изјаву о неприхватању избора / именовања Општинској изборној комисији, у року од 48 часова, рачунајући од дана пријема обавештења. Достављање Изјаве поштом није дозвољено. Решење општинске изборне комисије је коначно.

Bo/në/y _____

(место и дата)

(vendi dhe data)

(место и датум)

М.П.

V.V

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
KOMISIONI KOMUNAL I ZGJEDHJEVE
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

KRYETAR

ПРЕДСЕДНИК

ЧЛЕНОВИ

ANËTARË

ЧЛАНОВИ

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Образец број 9
член 31 ст. (2) т. 5 и 68 од Изборниот законик

Form No. 9
SK'nin 31. Maddesi'nin 2. Fıkrası

ЗАПИСНИК

за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати за избор на пратеници

Milletvekili Seçimi Sıralaması ile İlgili Kura Çekilmesi

TUTANAĞI

Врз основа на член 31 став 2 точка 5 и член 68 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година со ждрепка го утврди редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче и тој број е ист во сите изборни единици.

Seçim Kararnamesi'nin 31. Maddesi'nin 2. Fıkrası, 5. Noktası ve 68. Madde'ye istinaden Devlet Seçim Komisyonu, _____ tarihinde milletvekili seçimi sıralaması ile her seçim yerinde aynı şekilde bulunan durum ile ilgili kura çekilmesini belirledi.

Во изборната единица каде нема да има свој претставник, соодветниот број на подносителот на листата ќе биде изоставен и на негово место ќе биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место.

Temsilci bulunmayacak olan seçim birimlerinde, liste taşıyıcısının numarası silinerek onun yerine bir sonraki sırada bulunan liste taşıyıcısının ismi yazılmaktadır. Bu durumda boş yer bırakılmaz.

Согласно член 68 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија писмено поодделно ги извести овластените претставници на подносителот на листата на кандидати за денот и часот кога ќе се изврши ждрепката.

Seçim Kararnamesi'nin 68. Maddesi'nin 2. Fıkrası'na istinaden, Devlet Seçim Komisyonu adaylara yönelik liste önerisinde bulunan temsilcileri teker teker yazılı olarak kuranın hangi gün ve saat kaçte gerçekleşeceğini bilgilendirmektedir.

На седницата присуствуваа следните претставници на подносителите на листата на кандидати:
Söz konusu mecliste listeleri önerenler temsilcilerinden aşağıdaki katılımcılar hazır bulunmuştur:

1. _____
(име и презиме) (isim ve soyisim) _____
(назив на листа на кандидати) (aday listesinin ismi)
2. _____
(име и презиме) (isim ve soyisim) _____
(назив на листа на кандидати) (aday listesinin ismi)

имн. до конечниот број на претставници на листите
temsilcilerin bilgileri en sonuncusuna kadar bu şekilde yazılmaktadır

За влечењето ждрепка на посебни ливчиња се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати. Ливчињата се превиткуваат, се ставаат во пликови, се спуштаат во кутија и се мешаат.

Kuranın gerçekleşmesi doğrultusunda küçük kağıtlara 1 numaradan başlayarak önerilen listelere göre sıra numaraları yazılır. Numaralı kağıtlar katlanıp, zarflara yerleştirilir. Büyük bir kutu içerisinde güzelce karıştırılır.

Овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат, според азбучниот редослед на името на подносителот (политичка партија, коалиција односно презимето на носителот на листата предложена од група избирачи) и влечат број по кој ќе се утврди редоследот за извлекување на редниот број на листата на кандидати.

Liste önericiler temsilcileri mevcut yere gelirler. Alfabetik sıralamaya göre (siyasi parti, koalisyon daha doğrusu bir grup seçmen tarafından belirlenen liste taşıyıcısının soyismi) aday çağırılır, kutuda katlanmış bir şekilde bulunan zarflardan bir tanesini çeker.

Откако се утврди редоследот, овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат еден по еден и ги влечат пликовите во кои се наоѓаат посебните ливчиња, на кои се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати.

Bahsekonu sıralama hususu kararlaştırıldığında, yetkili liste temsilcileri teker teker oraya geçip, içinde kağıtların bulunduğu sözkonusu zarflar arasından bir tanesini çekerler. Bu zarflarda 1'den başlayarak sırayla farklı numaralar yazılıdır.

Извлеченото ливче преставува реден број на листата на кандидати во гласачкото ливче.

Çekilmiş olan kağıt, seçim pusulasındaki aday listesinin sıra numarasını gösterir.

Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија :

Yapılan kura sırasında, aday listelerinin aşağıda belirlenmiş olan sıralaması ortaya çıkar:

1. _____
(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)
(Aday listesi adı ve aday liste taşıyıcısının ismi ve soyismi)
2. _____
(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)
(Aday listesi adı ve aday liste taşıyıcısının ismi ve soyismi)
3. _____
(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати) (

(Aday listesi adı ve aday liste taşıyıcısının ismi ve soyismi)

4. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

(Aday listesi adı ve aday liste taşıyıcısının ismi ve soyismi)

.....

*итн до вкупниот број на листите на кандидати**adayların toplam sayısının tamamlanmasına kadar bu şekilde devam eder*

во/Үер _____

{ место и дата }(yer ve tarih)

М.П./MÜHÜR

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Devlet Seçim Komisyonu
BAŞKANI

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
BAŞKAN YARDIMCISI

ЧЛЕНОВИ

ÜYELER

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Образец број 9

член 31 ст. (2) т. 5 и 68 од Изборниот законик

Formulari numër 9

Neni 31 paragrafi 2 pika 5 dhe neni 68 nga Kodi zgjedhor

Formulari numero 9

Dženo 31 st.2 nukta 5 thaj 68 tar Alusaribaskoro kanuniko

**ЗАПИСНИК
PROCESVERBAL
HARAMONKERIN**

**за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати за избор на пратеници
për tërheqjen e shortit të radhitjes së listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve
bašo žrepkakoro cidibe baši ničekerin tare patrina kandidatencar baš alusaribe deputatia**

Врз основа на член 31 став 2 точка 5 и член 68 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година со ждрепка го утврди редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче и тој број е ист во сите изборни единици.

Në bazë të neni 31 paragrafi 2 pika 1 dhe neni 68 nga Kodi zgjedhor, komisioni shtetëror i zgjedhjeve më _____ me short verifikoi rradhitjen e listave të kandidatëve në fletën e votimit dhe ky numër do të jetë i njëjtë në gjithë njësitë zgjedhore

Upri funda taro dženo 31 stavi 2 nukta 5 thaj dženo 68 tar Alusaribaskoro kanuniko, i Raštrakiri alusaribaskiri komisia ko _____ berš žrepkaja kergja o niče tare patrina kandidatencar ko avazikeribakoro patroro thaj odova numero si jekajek ke sa alusaribaskere jekhina.

Во изборната единица каде нема да има свој преставник, соодветниот број на подносителот на листата ќе биде изоставен и на негово место ќе биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место.

Në njësitë zgjedhore ku nuk do të ketë përfaqësues të vet, numri përkatës i parashtruesit të listës do të lihet dhe duke mos lënë zbrastirë në vend të tij do të shënohet numri rendor i bartësit të radhës.

Ki alusaribaskiri jekhin kote so nane te ovel le plo prezententi, o adekvatno numero taro patrinakoro dendutno nane te ovel saikerdo thaj leskere thaneste ka ovel hramome o ničalo numero tar avutno phiravutno bizi mukibe čučo than.

Согласно член 68 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија писмено

поодделно ги извести овластените претставници на подносителот на листата на кандидати за денот и часот кога ќе се изврши ждрепката.

Нè пажтим ме ненин 68 параграфи (2) nga Kodi zgjedhor, komisioni shtetëror i zgjedhjeve, me shkresë ndaras i njoftoi përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesit të listës së kandidatëve për ditën e mbajtjes së shortit.

Ko haljovibe e dženea 68 stavi 2 tar Alusaribaskoro kanuniko, i Raštrakiri alusaribaskiri komisia hramime formate ulavdeste ka haberidel e radžime prezententen taro dendutno i patrin kandidatencar baši dive thaj ari kana ka kerel pe i žrepka.

На седницата присуствуваа следните претставници на подносителите на листата на кандидати:
 Në seancë ishin të pranishëm këta përfaqësues të parashtruesve të listave të lkandidatëve:
 Ki bešin lele than akala prezententia taro dendutne i patrin kandidatencar:

1. _____
 (име и презиме) (emri dhe mbiemri)(anav thaj palanav) (назив на листа на кандидати)(emërimi i listës së kandidatëve)anav tari patrin kandidatencar)
2. _____
 (име и презиме) (emri dhe mbiemri)(anav thaj palanav) (назив на листа на кандидати)(emërimi i listës së kandidatëve)anav tari patrin kandidatencar)

итн. до конечниот број на претставници на листите

etj. deri në numrin përfundimtar të përfaqësuesve të listave

t.a dži paluno numero patrinengere prezententia

За влечењето ждрепка на посебни ливчиња се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати. Ливчињата се превиткуваат, се ставаат во пликови, се спуштаат во кутија и се мешаат.

Për tërheqjen e shortit në fleta të veçanta janë të shënuar numrat prej 1 deri në numrin e fundit të listave të propozuara. Fletët palohen, vihen në pliko lëshohen në kuti dhe përzihen.

Baši žrepkakoro cidibe ko ualvde lilore hramome si o numeroja 1 dži bahankerde patrina kandidatencar. O lilore pakjarena pe, čhivena pe ko plikoja, mukena pe ki kutia thaj heminena pe.

Овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат, според азбучниот редослед на името на подносителот (политичка партија, коалиција односно презимето на носителот на листата предложена од група избирачи) и влечат број по кој ќе се утврди редоследот за извлекување на редниот број на листата на кандидати.

Përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të listës së kandidatëve hyjnë një nga një sipas radhitjes të alfabetit të emrit të parashtruesit(parti politike, koalicion ose grup zgjedhësish) dhe i tërheqin numër sipas të cilit do të verifikohet numri rendor i radhitjes të listës së kandidatëve.

O radžime prezententia taro dendutne patrina kandidatencar aso abecedakoro niče taro dendutneskoro anav(politikani partia, koalicia durust palanav taro patrinakoro phiravutno bahankerdi tari patrin kandidatencar) thaj cidena numero pali koleste ka dikhljarel pe i ničekerin baši cidljaripe o ničalo numero tari patrin

kandidatencar.

Откако се утврди редоследот, овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат еден по еден и ги влечат пливките во кои се наоѓаат посебните ливчиња, на кои се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати.

Përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve, pasi të verifikohet radhitja, hyjnë një nga një dhe i tërheqin plikot në të cilat gjenden fletët e veçanta ku janë të shkruar numrat prej 1 deri në numrin e fundit të listës së kandidatëve.

Taro kana kergja pe o niçe, o radžime prezententia taro dendutne o patrina kandidatencar jek pal avereste cidena o plikoja kolende arakhena pe o ulavde lilore kolende si hramome o numeroja taro 1 dži bahankerde patrina kandidatencar.

Извлеченото ливче преставува реден број на листата на кандидати во гласачкото ливче.

Fleta e tërhequr paraqet numrin rendor të listës së kandidatëve në fletën e votimit

O cidljardo liloro si ničalo numero tari patrin kandidatencar ko avazikeribaskoro patroro.

Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија :

Me shortin e kryer të listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë u verifikua kjo rradhitje:

E kerde žrepkaja si kerdo o niçe taro patrina kandidatencar ko avazikeribaskoro patroro baš alusaribe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe:

1. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

(emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

(anav tari patrin kandidatenca thaj anav thaj palanav taro phiravutno ki patrin kandidatencar)

2. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати) (

emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

(anav tari patrin kandidatenca thaj anav thaj palanav taro phiravutno ki patrin kandidatencar)

3. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати) (

emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

(anav tari patrin kandidatenca thaj anav thaj palanav taro phiravutno ki patrin kandidatencar)

4. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

(emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

(anav tari patrin kandidatenca thaj anav thaj palanav taro phiravutno ki patrin kandidatencar)

.....

*итн до вкупниот број на листите на кандидати
etjderi në numrin përfundimtar të listave të kandidatëve
t.a dži paluno numero patrina kandidatencar*

во/нë /ko _____

(место и дата)(vendi dhe data) (than thaj data)

М.П./V.V/T.H

Државна изборна комисија
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve
Raštrakiri alusaribaskiri komisia
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
PREZIDENTI

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
TELIPREZIDENTI

ЧЛЕНОВИ

ANËTARË

DŽENE

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Образец број 9
член 31 ст. (2) т. 5 и 68 од Изборниот законик

Formulari numër 9
Neni 31 paragrafi 2 pika 5 dhe neni 68 nga Kodi zgjedhor
Образец број 9
члан 31. ст. (2) т. 5. и 68. Изборног законика

ЗАПИСНИК
PROCESVERBAL
ЗАПИСНИК

**за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати за избор на пратеници
për tërheqjen e shortit të radhitjes së listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve
о ждребу за редослед листи кандидата за избор посланика**

Врз основа на член 31 став 2 точка 5 и член 68 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на _____ година со ждрепка го утврди редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче и тој број е ист во сите изборни единици.

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 1 dhe neni 68 nga Kodi zgjedhor, komisioni shtetëror i zgjedhjeve më _____ me short verifikoi rradhitjen e listave të kandidatëve në fletën e votimit dhe ky numër do të jetë i njëjtë në gjithë njësitë zgjedhore

На основу члана 31. став 2. тачка 5. и члана 68. Изборног законика, Државна изборна комисија на дан _____ године ждребом је утврдила редослед листи кандидата на гласачком листићу и тај број је исти у свим изборним јединицама.

Во изборната единица каде нема да има свој преставник, соодветниот број на подносителот на листата ќе биде изоставен и на негово место ќе биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место.

Në njësitë zgjedhore ku nuk do të ketë përfaqësues të vet , numri përkatës i parashtresit të listës do të lihet dhe duke mos lënë zbrastirë në vend të tij do të shënohet numri rendor i bartësit të radhës.

У изборној јединици у којој неће имати свог представника, одговарајући број подносиоца листе биће изостављен и на његово место биће написан редни број наредног носиоца без остављања празног места.

Согласно член 68 став (2) од Изборниот законик, Државната изборна комисија писмено поодделно ги извести овластените претставници на подносителот на листата на кандидати за денот и часот кога ќе се изврши ждрепката.

Нë пажитим ме ненин 68 параграфи (2) nga Kodi zgjedhor, komisioni shtetëror i zgjedhjeve, me shkresë ndaras i njoftoi përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesit të listës së kandidatëve për ditën e mbajtjes së shortit.

Сходно члану 68. став (2) Изборног законика, Државна изборна комисија је писмено појединачно обавестила овлашћене представнике подносиоца листе кандидата о дану и часу када ће се обавити ждреб.

На седницата присуствуваа следните претставници на подносителите на листата на кандидати:

Në seancë ishin të pranishëm këta përfaqësues të parashtruesve të listave të lkandidatëve:

На седници су присуствовали следећи представници подносиоца листе кандидата:

1. _____
(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме) (назив на листа на кандидати) (emërimi i listës së kandidatëve) (назив листе кандидата)
2. _____
(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме) (назив на листа на кандидати) (emërimi i listës së kandidatëve) (назив листе кандидата)

итн. до конечниот број на претставници на листите

etj. deri në numrin përfundimtar të përfaqësuesve të listave

итд. до коначног броја представника листи

За влечењето ждрепка на посебни ливчиња се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати. Ливчињата се превиткуваат, се ставаат во пликови, се спуштаат во кутија и се мешаат.

Për tërheqjen e shortit në fleta të veçanta janë të shënuar numrat prej 1 deri në numrin e fundit të listave të propozuara. Fletët palohen, vihen në pliko lëshohen në kuti dhe përzihen.

За ждреб су на посебним листићима исписани бројеви од 1 до броја предложених листа кандидата. Листићи се пресавијају, стављају у коверте, спуштају у кутију и мешају.

Овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат, според азбучниот редослед на името на подносителот (политичка партија, коалиција односно презимето на носителот на листата предложена од група избирачи) и влечат број по кој ќе се утврди редоследот за извлекување на редниот број на листата на кандидати.

Përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të listës së kandidatëve hyjnë një nga një sipas radhitjes të alfabetit të emrit të parashtruesit (parti politike, koalicion ose grup zgjedhësish) dhe i tërheqin numër sipas të cilit do të verifikohet numri rendor i radhitjes të listës së kandidatëve.

Овлашћени представници подносилаца листи кандидата пристапају, по азбучном реду имена подносиоца (политичке странке, коалиције односно презимена носиоца листе предложене од групе бирача) и вуку број по коме ће се утврдити редослед за извлачење редног броја листе кандидата.

Откако се утврди редоследот, овластените претставници на подносителите на листите на кандидати пристапуваат еден по еден и ги влечат пливките во кои се наоѓаат посебните ливчиња, на кои се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати.

Përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve, pasi të verifikohet radhitja, hyjnë një nga një dhe i tërheqin plikot në të cilat gjenden fletët e veçanta ku janë të shkruar numrat prej 1 deri në numrin e fundit të listës së kandidatëve.

Одкако се утврди редослед, овлашћени представници подносилаца листи кандидата пристапују један по један и вуку коверте у којима се налазе посебни листићи, на којима су исписани бројеви од 1 до броја предложених листи кандидата.

Извлеченото ливче преставува реден број на листата на кандидати во гласачкото ливче.

Fleta e tërhequr paraqet numrin rendor të listës së kandidatëve në fletën e votimit

Извучени листић представља редни број на листи кандидата на гласачком листићу.

Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија :

Me shortin e kryer të listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë u verifikua kjo rradhitje:

Обављеним жребом утврђен је следећи редослед листи кандидата у гласачком листићу за избор посланика у Скупштину Републике Македоније:

1. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

(emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

(назив листе кандидата и име и презиме носиоца листе кандидата)

2. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати) (

emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

(назив листе кандидата и име и презиме носиоца листе кандидата)

3. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати) (

emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

(назив листе кандидата и име и презиме носиоца листе кандидата)

4. _____

(назив на листа на кандидати и име и презиме на носителот на листата на кандидати)

(emërimi i listës së kandidatëve dhe emri, mbiemri bartësit të listës së kandidatëve)

(назив листе кандидата и име и презиме носиоца листе кандидата)

.....

итн до вкупниот број на листите на кандидати
etjderi në numrin përfundimtar të listave të kandidatëve
итд .до укупног броја листи кандидата

во/нë/у

(место и дата)(vendi dhe data)(место и датум)

М.П./V.V / М.П.

Државна изборна комисија
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve
Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ
KRYETAR
ПРЕДСЕДНИК

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
NËNKRYETAR
ПОТПРЕДСЕДНИК

ЧЛЕНОВИ

ANËTARË

ЧЛАНОВИ

1.
2.
3.
4.
5.

1714.

Врз основа на член 34 од Привремениот деловник на Државната изборна комисија а во врска со член 31 став (2) точка (10) од Изборниот законик („Сл. весник на Р.М.“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/2011 и 51/2011), Државната изборна комисија на седницата одржана на ден 29.04.2011 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ
ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ ЌЕ СЕ
ОДРЖАТ НА 5-ТИ ЈУНИ 2011 ГОДИНА

I. Се усвојуваат следните обрасци:

1. образец број 1 гс - Изјава за кандидатура
2. образец број 3гс - Листа на кандидат за избор на пратеник на Собрание на Република Македонија во Изборната единица број _____
3. образец број 4 гс- Листа за предлагање на кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____
4. образец број 7 гс - Решение за формирање на избирачко одбор за гласање во ДКП за избирачко место број _____
5. образец број 8 гс - Изјава за настапување како коалиција на изборите за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____
6. образец број 14 гс - записник за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија на Министерството за надворешни работи за гласање во ДКП бр. _____ Изборна единица _____ составен на _____
7. образец број 27 гс - Изјава за припадност на одредена заедница
8. образец број 16 - Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати од ИО за избирачко место бр. _____ од Изборна единица бр. _____
9. образец број 16 гс - Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати од ИО за избирачко место бр. _____ од Изборна единица бр. _____ во ДКП
10. образец бр.21 - Записник за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија од Општинската изборна комисија _____
11. образец бр.21 гс - Записник за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија од Државната изборна комисија за Изборна единица број _____

II. Оваа одлука и обрасците ќе се објават во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државната изборна комисија www.sec.mk

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Бр. 10-904/1
29 април 2011 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Борис Кондарко, с.р.

Образец број 1 гс
(член 65 став 5 од Изборен законик)

ИЗЈАВА
за прифаќање на кандидатура

(име и презиме)

(адреса според лична карта)

(ЕМБГ)

Се согласувам со кандидатурата за избор на пратеник во Собранието на Република
Македонија во листата на кандидат во Изборната единица број _____ поднесена од

(име на овластениот подносител на листата: политичка партија, коалиција

односно група избирачи)

Оваа изјава е неотповиклива.

ВО _____
(место и дата)

КАНДИДАТ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)

Образец број 3 гс
(член 65 став 1, 64 став 2 и 60 став 7 од Изборниот законик)

ЛИСТА
на кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица
број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА :	Група избирачи	_____
		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТОТ НА ЛИСТАТА
ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:	Група избирачи	_____
		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И
		СИМБОЛ (АКО ГО ИМА)

За кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица
број _____го предлагаме:

(име и презиме на кандидатот за пратеник, постојано живеалиште и ЕМБГ)

во _____
(место и дата)

ПОДНОСИТЕЛ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

Образец број 4 гс
(член 65 став 1 и 64 став 2 од Изборниот законик)

ЛИСТА
за предлагање на кандидат за избор на пратеник во Собранието на Република
Македонија во Изборната единица број _____

НАЗИВ НА ЛИСТАТА :

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА:

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА И СИМБОЛ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА (АКО ГО ИМА)

ја поднесува следната листа на кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____:

(име и презиме на кандидатот, постојано живеалиште и ЕМБГ)

ВО _____
(место и даум)

ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТАТА

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(ЕМБГ НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ПРЕТСТАВНИК)

Образец број 7гс
(член 37 став 2 т. 1 од Изборниот законик)

Врз основа на членовите 31 ст. 2 т. 40 и 38-а, а во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11 и 51/11), Државната изборна комисија, на седницата одржана на ден _____ година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ГЛАСАЊЕ ВО ДКП
ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____

Се формира избирачки одбор за гласање во ДКП за избирачко место број _____.

За претседател на избирачкиот одбор се избира службеникот _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____.

своерачен потпис на избраниот претседател

За заменик претседател на избирачкиот одбор се избира службеникот _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____.

своерачен потпис на избраниот
заменик претседател

За членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат / именуваат :

1) службеникот _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член

2) службеникот _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот член

3) лицето _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член

4) лицето _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број _____ се избираат / именуваат:

1) службеникот _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот
заменик член

2) службеникот _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на избраниот
заменик член

3) лицето _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот
заменик член

4) лицето _____ од _____ вработен во _____, адреса на живеење _____;

своерачен потпис на именуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во Службен весник на Република Македонија и на интернет страницата на Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано/именувано за член на избирачкиот одбор може да поднесе барање за изземање до Државната изборна комисија, во рок од 3 (три) дена од денот на неговото објавување во Службен весник на Република Македонија / интернет страницата на Државната изборна комисија.
Доставување на барање за изземање по пошта не е дозволено.

ВО _____

(место и дата)

М.П.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВИ

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Образец број 8 гс
(член 60 став 4 од Изборниот законик)

Врз основа на член 60 став 4 од Изборниот законик, на ден _____ година ја даваме следнава

ИЗЈАВА
за настапување како коалиција на изборите за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____

Ние, долупотпишаните овластени претставници на политичките партии, изјавуваме дека на изборите за пратеници во Собранието на Република Македонија, што ќе се одржат на _____ година во Изборната единица број _____ ќе настапиме како коалиција под следното име:

(името на коалицијата)

Симбол на коалицијата _____ ако го има :
(името на коалицијата)

Овластени претставници на политичките партии:

1. _____ М.П. _____
(политичка партија) (име и презиме и своерачен потпис)

2. _____ М.П. _____
(политичка партија) (име и презиме и своерачен потпис)

3. _____ М.П. _____

(политичка партија)

(име и презиме и своерачен потпис)

4. _____ М.П. _____

(политичка партија)

(име и презиме и своерачен потпис)

.....

итн. до конечниот број на потписници на изјавата

.....

Образец број 14 гс
(член 91 став 2 од Изборен законик)

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија на Министерството за надворешни работи за гласање во ДКП бр. ____ Изборна единица ____ составен на ____ година

Врз основа на член 91 став 2 од Изборниот законик, овластено лице од Државната изборна комисија на овластено лице во Министерството за надворешни работи за гласање во ДКП бр. ____ Изборна единица ____ му го предаде следниот изборен материјал:

1. _____

гласачки ливчиња за гласање за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија со сериски броеви од _____ до _____, односно колку што има избирачи запишани во потврдениот извод од избирачкиот список за тоа избирачко место;

2. _____ кутии за гласање;

3. _____ паравани за гласање;

4. _____ печати со број на гласачкото место;

5. _____ обрасци на записници за Избирачкиот одбор
и за претставниците на подносителите на листите;

6. _____ огласи на утврдени листи на кандидати за
избор на Пратеници во Собранието на Република Македонија;

7. _____ потврден извод од Избирачки список за Избирачкото место број _____;

8. _____ УВ - ламба;

9. _____ УВ - спреј;

10. _____ перниче за оттисок за неписмени;

11. _____ упатство за гласање;

(СЕ НАВЕДУВА И ДРУГОТ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ГЛАСАЊЕ)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал: _____

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

во _____

на _____

(место и дата)

ПРИМИЛ
Овластено лице во
Министерството за
надворешни работи

М.П.

ПРЕДАЛ
Овластено лице од
Државната изборна комисија

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

(се евидентира нивното присуство а не го потпишуваат записникот)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРЕТСТАВНИКОТ И НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА)

Држава: _____

Град: _____

ЗАПИСНИК
за сурисање и утврђивање на резултатите од гласањето во Соборното изборна комисија за Изборната единица број _____

ЗАПИСНИК

Образец број 21г
Член 127-а и 128 од Изборниот законик

Дел I

1 Вкупен број на избирачки места во
Изборната единица бп

Реден број / име на сите избирачки места кои спаѓаат во изборната единица

Дел II

Вкупен број на избирачи запишани во посебните изводи од Избирачкиот список за Изборната единица

4. Вкупен број на избирачи што гласале

5 Вкупен број на лица кои гласале со помош

Den III

6 Вкупен број на важечки гласачки личиња

7. Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња

8 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња

Den IV

[illegible]

Име и презиме на избраниот кандидат

Дел V - Забелешки

Присутни претставници на подносителите на листи:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

From a perspective of the structure of the data, the following

Претставникот на подносителот на листата ги даде следните забелешки:

that a standard of α -level inference is more appropriate than the standard of β -level inference.

Only two of the companies participated in the management education course.

Дел VI - ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

475

4754

ЧЛЕН:

Inform. provided at 2010-09-09 09:09:09.

Датум, место и час

Образец број 27 гс
(член 64 ст.ав 2 од Изборниот законик)

ИЗЈАВА
за припадност на одредена заедница

Јас, _____ од _____
(име и презиме) (населено место/град)

патна исправа или л.к број _____ ЕМБГ _____ и адреса на
последно живеалиште во Република Македонија _____

кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија од листата на кандидат во
Изборната единица број _____ поднесена од:

(назив на листата)

ИЗЈАВУВАМ

дека сум припадник на _____ заедница.

Оваа изјава е неотповиклива.

во _____
(место и дата)

КАНДИДАТ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(СВОЕРАЧЕН ПОТПИС)

Дел VI - Забелешки

Присутни претставници на подносителите на листи

From a technical point of view, the model is not a "black box" model, as the modeler can see the internal structure of the model and can modify it if necessary.

Саластениот претставник на подносителот на писмата ги даде следните забелешки:

Figure 1 is a conceptual model of the study. The model is based on the following assumptions:

Членот на изборачкиот одбор
ти даде следните забелешки.

Figures 1 and 2 show the results of the analysis. Figure 1 shows the results of the analysis of the data from the 1990s. The results show that the mean number of children per woman is 2.1, which is significantly higher than the mean number of children per woman in the 1980s (1.8).

English is now being used as a second language in many parts of the world.

Дел VII - Избирачки одбор

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЧУЛЕНОВИ	1	2	3	4
----------	---	---	---	---

from, representative of (the) culture (the) artist

Целенот на изборниот одбор
не го потпиша заклучокот поради следните причини:

Journal of Management Inquiry 17(6)

Публис на претседателот на ИО

1818

ЗАПИСНИК
за гласање, сумирање и утврђивање на резултати од ИО за изборно место бр. _____ од Изборна единица бр. _____

Дел V

[illegible]

ВЫПУСК

Цел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место

1. Сук
2. Број на решението за формирање на извршителски одбор
3. Вулапен број на примени гласачки листина

Дел II

4. Време на започиване на писането

5. Време на завършване на писането

6. Време на затваряне на писаното място

7. Допълнително време на писането да се наведат причините и времетраенето на причинот

Дел III

8. Вкупен број на избирани во изборното место според изводот од Избирниот список
9. Вкупно избрани кои се на поддржување издана заговор или притоа
10. Вкупно избрани кои се со статус на внатрешно раселени лица
11. Вкупен број болни и неволни лица кои гласале

Дел IV - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место

12. Вулен број на неупотребиени пасажни пливачиња 
13. Вулен број на избрани потпишани во извештајот од избраниот список кои пасаже 
14. Вулен број на пасажни пливачиња внесени во пасажната гуѓа 
15. Вулен број на неважечки пасажни пливачиња 
16. Вулен број на важечки пасажни пливачиња 
17. Вулен број на лица кои не можат да пасажат сами 

[illegible]

ЗАПИСНИК
ТУТАНАК

на тасање, сумирање и утврђување на резултати од ИО за избирачко место бр. _____ од Изборна единица бр. _____
 (Numaralı Seçim Birimi) _____ Numaralı Seçim Yeri Yönelik Seçim Heyeti Tarafından Verilen Sonuçların Toplanması ve Belirlenmesi

Дел VI - Забелешки
Bölüm VI - Notlar

Присутни претставници на подносителите на листи:
Liste önericilerin mevcut olan temsilcileri:

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

aggravation (Audi's report) implies an understanding of the Volkswagen Transport's safety shortcomings, and such an understanding is not an "affirmative defense" to a negligent safety recall claim under the statute – so naturally, a "negligent safety recall" claim is not barred by the statute.

Овластеніот претставник на подносителот на листата
Listeyi ögren temisikinn yetkilendirilgi kişi
tı dađe sñedñite zañetleñit
sañıdıkı noñan aktarıd:

These authors found that the use of a single, standardized questionnaire was not sufficient to capture the full range of factors influencing the use of technology in the workplace. They suggested that a more comprehensive approach, involving multiple questionnaires and interviews, would be more effective in understanding the complex nature of technology use in the workplace.

Book 2 will be available next August. It contains all the material from *Book 1*, plus new chapters on the following topics:

членот на избирачниот одбор
Seçim Heyeti üyesi
и даде следните забелешки
Aşağıdaki notları aktardı:

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

Деп VII - Избирачки одбор
Bölüm VII - Seçim heyeti

PREDSJEDATEL
BAŠKAN

ЧЛЕНОВИ
ЧЛЕВЕР

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

Членот на изборниот одбор
Сејт бейит Џеси
не го потпиша заклучокот поради следните причини:
Tutanağı ağıddaki sebeplerden dolayı imzalamamıştır.

Don't put it too far from the center of the circle. (By the way, the center of the circle is the center of the circle.)

Гласник на председателот на МО
Seçim heyeti başkanının imzası

Датум, место и час
Tarih, yer ve saat

Den V Bölüm V

[illegible]

ВКУПНО

TOPL

Dep. 1 - Se popoľnuje pred otvoraňe na izbiraniko mesto / Boliim ! - Seim yerl acilmadan once doldurulur

- 1** ОИК _____
ББК _____
- 2** Бред на решението за формирание на избирателен одбор
Сектор Непотенцијалност уопште каде тумаша?
- 3** Водите ги на примери постојани патишта
Како и да се сектор квалитетни проблем случаји
- _____ + 1 = _____
То е тоа што ќе биде вашата
Ваша последна оценка

Дел II / Bölüm II

4. Време на запознаване на гласното
Sesim birinji glasni zaimi

5. Време на запознаване на гласното
Sesim drugi glasni zaimi

6. Време на запознаване на гласното
Sesim tretinji glasni zaimi

7. Дополучуване предзна на гласното да се наведат
причина и времетраенето на пригответ
Kaj razlogi varsta bujni sebojprej svetljet

Den III / Bötum III

8. Выделите предложения, в которых есть стилистический приём, указав, о чём идёт речь. Запишите название приёма в скобках.
9. Выделите предложения, в которых есть стилистический приём, указав, о чём идёт речь. Запишите название приёма в скобках.
10. Выделите предложения, в которых есть стилистический приём, указав, о чём идёт речь. Запишите название приёма в скобках.

Дел V. Сумирано, се погледнува по заговору на затворила на изборното место Војин IV. Торатак, заједно уједини заједно заједно заједно

- | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 12. | Вкупен број на мултиреспондираните писменица | | | | |
| | Kullanimlarin secim kagidlarinin toplam sayisi | | | | |
| 13. | Вкупен број на избраничките потпишани во изводот од избирачкото место кои потпишале
Од избраничките листи (булеви, датини, мизанури, вештачени потпишани) | | | | |
| 14. | Вкупен број на писменица внесени во писмата на м.г.г.г.
Secim kullarina eklenen secim kagidlarinin toplam sayisi | | | | |
| 15. | Вкупен број на невалидни писменица
Geçerli olmayan secim kagidlarinin toplam sayisi | | | | |
| 16. | Вкупен број на важечки писменица
Geçerli olan secim kagidlarinin toplam sayisi | | | | |
| 17. | Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами | | | | |

Първа проверка пред открояване на тласачното място

Ve moliše proizvođače da li brojt na dobrih maslini ličnima
e danoj na brojt na zališima izbirahe vo izbirahejt slisak
Ede edlen sejt kajlarim toplem sayruni kajli dan sejt
sayruna ejt olup olmaofni kontrol ednin

Vo maderpitir premitirjt brojtredjt ol soodmetirjt koloni
Bos kulura vutardirjt makamirjt dezin

[illegible]

После проверки пред отпущение на пласачного место	Вторая проверка по затворение на избирачного место
---	--

[illegible]

Делити результати в таблиці до кінця всієї роботи творчої групи. Належати до групи можна до кінця роботи чи тільки на певний час. Якщо у людини вже були певні досвідчені знання в певній галузі, то це не означає, що вона не може бути в групі новачків. Якщо у людини вже були певні досвідчені знання в певній галузі, то це не означає, що вона не може бути в групі новачків.

ЗАПИСНИК

Дел I - Податоци за Општинската изборна комисија

Изборна единица	1	2	3	4	5	6
-----------------	---	---	---	---	---	---

2 Општинска изборна комисија

³ Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК

4 Релен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК

Дел II - Податоци за гласањето за избирачките места под надлежност на ОИК

5 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список

6 Вкупен број на избирачи што гласале

7 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издружување казна затвор или притвор

Вкупен број на лица кои гласале со помош

Дел III - Полатоци од гласањето за избирачките места под надлежност на ОИК

9 Вкупен број на важечки гласачки личиња

¹⁰ Вкупен број на неважечки гласачки листиња

¹¹ Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња

Дел IV

[illegible]

Дел V - Забелешки

Присутни претставници на подносителите на петици

1

31

5

9

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Претставникот на подносителот на листата ги даде следните забелешки:

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Членот на Општинската изборна комисија
ги даде следните забелешки:

Дел VI - Општинска изборна комисија

ПРЕДСЕДАТЕЛ.

ЧЛЕНОВИ: 1.

2

3

4

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Членот на Општинската изборна комисија не го потпиша записникот поради следните

Потпис на претседателот на ОМК

Дата, место и час

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1715.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 09.05.2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје со седиште на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, од обновлив извор на енергија, во мала хидроелектрана, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-3
9.5.2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје со седиште на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

9 Мај 2011 година

4. Датум до кога важи лиценцата

9 Мај 2046 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 70.01.1/11

6. Број на деловниот субјект – 6587178**7. Единствен даночен број – 4080010511397****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Другово“ од 600 kW, изградена на КП бр. 742/4 КО Другово, Општина Другово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,
 - заштита при работа,
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - обезбедување на енергетска ефикасност,
 - вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА

- број на производни единици (агрегати).....еден
 - проценет животен век.....40 години
 - тип, производител и номинални податоци за турбината:

- тип Пелтон хоризонтална – со ротор директно поврзан на генераторот
- производител.....GUGLER Water Turbines GmbH, Goldwörth, AUSTRIA
- нето пад202,91 m
- номинален проток.....0,35 m³/s
- број на вртежи.....1000 min-1
- максимална моќност.....627 kW

- тип, производител и номинални податоци за генераторот:

- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
- вратило хоризонтално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител.....MARRELI GENERATORS ITALY
- номинална моќност.....600 kW
- број на вртежи.....1000 min-1
- cosφ.....0.8
- ниво на заштита.....IP23
- класа на изолација.....H

- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:

- типтрофазен, поставен на челични шини анкерисани во фундамент од армиран бетон
- производител.....SIEMENS GERMANY
- преносен однос.....0,4/10 kV
- моќност.....800 kVA
- фреквенција.....50 Hz
- напон на краток спој.....6 %

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

1716.

Врз основа на член 39 од Законот за народниот правобранител ("Службен весник РМ" бр. 60/2003 и 114/2009), Народниот правобранител, донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ЗАМЕНИЦИТЕ И ВРАБО- ТЕНИТЕ ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Член 1

Со овој правилник се уредува формата, содржината и постапката за издавање, користење и одземање на службената легитимација на народниот правобранител, замениците, вработените во Стручната служба на Народниот правобранител и вработените во Стручната служба на Народниот правобранител како национален превентивен механизам.

Член 2

Службената легитимација е со димензии 8 см. x 11 см. и се состои од два дела: едниот дел е корицата, а другиот дел е пластифицирана светло сива влошка на чија позадина се наоѓа логото на институцијата, со податоци за носителот на службената легитимација и неговите овластувања.

Корицата на службената легитимација е изработена од природна кожа во кафеава боја.

На предната страна на корицата, во горниот дел е изгравирани текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ“, во средината е изгравирани логото на Народниот правобранител, а под него е изгравирани текстот: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“.

Во внатрешната десна страна од кожната корица се втиснува во метална форма логото на Народниот правобранител со големина од 4 см.

На предната страна од влошката, е отпечатен текстот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ“, за легитимацијата на вработените во Стручната служба на Народниот правобранител како национален превентивен механизам е отпечатен текстот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ“, а под него текстот „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. Под овој текст на левата страна се наоѓа место за фотографија, а од десната страна регистарски број, датум на издавање, потпис на Народниот правобранител или на овластено лице и место на печат (М.П.). На истата страна во долниот дел се впишуваат податоци: име и презиме, функција, односно звање, матичен број и адреса на живеење на носителот на службена легитимација.

Втората страна од влошката, за службената легитимација на народниот правобранител и неговите заменици содржи извадоци од одредбите од Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/2003 и 114/2009) во врска со овластувањата и посебните права, со текст наведен на образецот. Втората страна од влошката, за службената легитимација на вработените во Стручната служба кои постапуваат по претставки на граѓани и други лица содржи извадоци од одредбите од Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/2003 и 114/2009), во врска со овластувањата, со текст наведен на образецот.

Втората страна од влошката, за службената легитимација на вработените во Стручната служба на Народниот правобранител како национален превентивен механизам содржи извадоци од одредбите од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување („Службен весник на РМ“ бр. 165/2008) и од Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/203 и 114/2009), во врска со овластувањата, со текст наведен во образецот.

За другите носители на службената легитимација, на втората страна од влошката нема текст.

Член 3

Обрасците на службената легитимација се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 4

Народниот правобранител или од него овластено лице, ја издава службената легитимација по изборот, односно вработувањето во стручната служба на Народ-

ниот правобранител и има важност додека лицето на кое му е издадена има службено својство на народен правобранител, заменик - народен правобранител, вработен во Стручната служба на Народниот правобранител и вработен во Стручната служба на Народниот правобранител како национален превентивен механизам.

Член 5

Лицето на кое ќе му престане функцијата или работниот однос во Стручната служба на Народниот правобранител, односно во Стручната служба на Народниот правобранител како национален превентивен механизам ја враќа службената легитимација.

Службената легитимација што се враќа или заменува се поништува.

Член 6

За издадените и одземените службени легитимации во Народниот правобранител се води евиденција.

Евиденцијата за издадена службена легитимација содржи: реден број, име и презиме на лицето на кое му се издава службената легитимација, дата на издавање, сериски број и рубрика за забелешка.

Член 7

Службената легитимација се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, доколку носителот на кого му е издадена ја изгуби и кога имателот на службената легитимација ќе ги промени личните податоци.

Секој носител на службена легитимација веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа го известува народниот правобранител доколку службената легитимација ја изгубил, а во случај кога се заменува со нова поради оштетување или дотраеност, имателот на легитимацијата треба да ја врати при издавањето нова.

Член 8

Службената легитимација на народниот правобранител, замениците и вработените во Стручната служба на Народниот правобранител издадена согласно Правилникот за формата, содржината и постапката за издавање, користење и одземање на службената легитимација на народниот правобранител, замениците и вработените во Стручната служба на Народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 11/2005), ќе биде заменета најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.



Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и постапката за издавање, користење и одземање на службената легитимација на народниот правобранител, замениците и вработените во Стручната служба на народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 11/2005).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Народен правобранител,
Ицет Мемети, с.р.

ОБРАСЦИ – 5 (пет)

Република Македонија НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА	
	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
	ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ
	М.П. Народен правобранител Ицет Мемети
Име и презиме	
Звање	
ЕМБГ	
Адреса на живеење	

Република Македонија НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА		Носителот на оваа легитимација со Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/2003 и 114/2009), е овластен:
	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	- да влезе во службените простории на органите од член 2 од Законот, да изврши непосреден увид во предметите и работите од нивна надлежност, како и да му бидат обезбедени сите докази, податоци и информации, без оглед на степенот на доверливост; - во секое време и без претходна најава и одобрение да изврши посета и увид во органите, организациите и установите - места за лишување од слобода, како и да разговара со лицата сместени во нив, без присуство на службени лица, заради заштита на нивните слободи и права; - да повика на разговор избрано или именувано лице, службено лице и секое друго лице кое може да даде определени податоци во постапката; - да влегува и да има слободен пристап на станиците, аеродромите и пристаништата само со покажување на службена легитимација; - на бесплатна употреба на јавен, сувоземен или езерски сообраќај на територијата на Република Македонија; - на посебна заштита на неговата личност, семејството и имотот, по негово барање доставено до полицијата во местото на живеење, секогаш кога за тоа постојат сериозни причини за негова безбедност. Народниот правобранител и замениците на народниот правобранител не можат да бидат повикани на одговорност за дадено мислење и преземени дејства, мерки и активности во вршењето на својата функција.
	ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ	
	М.П. Народен правобранител Ицет Мамет	
Име и презиме		
Функција		
ЕМБГ		
Адреса на живеење		


Република Македонија
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗМ
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
	ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ
	М.П. Народен правобранител Ицет Мемети
	Име и презиме
Функција / звање	
ЕМБГ	
Адреса на живеење	

Носителот на оваа легитимација со Уставот, Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување и Законот за народниот правобранител, заради вршење превенција е овластен:

- во секое време и без претходна најава и одобрение да изврши редовни или ненајавени посети и увиди во органите, организациите и установите - места за лишување од слобода, како и на кое било друго место за кое може да има информации дека лицата се или можат да бидат лишени од слобода;
- да му се овозможи слобода на избор на местата што сака да ги посети, како и непречен пристап до сите простории, уреди и инсталации, до сите документи и информации што се однесуваат на лицата лишени од слобода;
- да му биде овозможен слободен избор и разговор со лицата лишени од слобода, без присуство на службени лица, лично или со преведувач, доколку е неопходно, како и со кое било друго лице за кое Народниот правобранител верува дека може да обезбеди суштествени информации.

Република Македонија
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
	ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ
	М.П. Народен правобранител Ицет Мемети
	Име и презиме
Звање	
ЕМБГ	
Адреса на живеење	

Носителот на оваа легитимација со Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/2003 и 114/2009), е овластен:

- да влезе во службените простории на органите од член 2 од Законот, да изврши непосреден увид во предметите и работите од нивна надлежност, како и да му бидат обезбедени сите докази, податоци и информации, без оглед на степенот на доверливост;
- во секое време и без претходна најава и одобрение да изврши посета и увид во органите, организациите и установите - места за лишување од слобода, како и да разговара со лицата сместени во нив, без присуство на службени лица, заради заштита на нивните слободи и права;
- да повика на разговор избрано или именувано лице, службено лице и секое друго лице кое може да даде определени податоци во постапката.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
 Телефон: +389-2-55 12 400.
 Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.
 Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011065